



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 27 февруари 2003
Скопје

Број 11

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

233.

Врз основа на член 86, став 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), а во согласност со точка 1 од Амандманот XIII на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 1/92), донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешуваат од функцијата членови на Советот за безбедност на Република Македонија:

- д-р Трајан Гоцевски и
- Илјаз Халими.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

- Агрон Будаку и
- Муса Џафери.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-207
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

234.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Роберт Живко Спасовски од Куманово.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Александар Радислав Манасиевски од Скопје, во траење од 6 месеци.
2. Гзим Абдилгани Ибраими од с. Синичани, во траење од 9 месеци.
3. Шабан Агуш Шерафедин од Скопје, во траење од 5 месеци.
4. Тони Ангеле Боцевски од Скопје, во траење од 1 година.

III

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Мемет Осман Чајани од Скопје, во траење од 3 месеци.
2. Милан Тодор Кицев од Кавадарци, во траење од 2 години.

3. Зејнели Хединг Арбен од Вучи Трн, во траење од 2 години и 6 месеци.

4. Сефедин Ибрахим Буњаку од Гњилане, во траење од 2 години и 6 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-190
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

235.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/95, 55/97 и 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2003 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2000, 17/2000-исправка, 92/2000, 72/2001 и 16/2002), во членот 10, точка 1, ставовите 8, 9 и 10 се бришат.

Член 2

Прилозите број 8-а и број 8-б, што се составен дел на оваа уредба, се бришат.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-905/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

236.

Врз основа на член 17, од Законот за рибарството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА ВО ТРАЕЊЕ ОД 5(ПЕТ) ГОДИНИ НА РИБЕН ФОНД ОД РИБОЛОВЕН РЕВИР

1. На пет години користење концесија се дава рибниот фонд од риболовниот ревер кој ги опфаќа границите на општините: Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илинден, Карпош, Горче Петров, Сарај, Кондово, Кисела Вода, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево и Центар на Здружение на спортски риболовци "ВАРДАР" - Скопје.

2. Како почеток на користење - концесија на рибниот фонд од риболовниот ревер ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

3. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-841/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

237.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 43, став 1 и 2 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2001 и 27/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИЗРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СООДВЕТНАТА И ПРАВИЧНАТА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Координативно тело за изработка на Оперативна програма за подобрување на соодветната и правичната застапеност на заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија и за имплементација на Програмата објавена во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/2003), во член 3, став 1 по зборовите: "Министерството за правда" да се додадат зборовите: "Министерството за локална самоуправа".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-209/4
24 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

238.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата на државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Се пренесува правото на користење на патничкото моторно возило, "KRAJSLER-STRATUS", со број на мотор YN297850, број на шасија IC3ZEMBGN8YN297850, година на производство 2000, рег. бр. SK 457 KB, боја црна, од досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи на Република Македонија на новиот корисник Јавното обвинителство на Република Македонија.

Член 2

Примопредавањето на возилото од член 1 на Одлуката, да се изврши меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Јавното обвинителство на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-948/1
17 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

239.

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за заштита од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77, 6/81, 47/89 и 27/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка на утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именуваат:

а) за претседател

- Доне Влашки, државен советник во Министерството за финансии,

б) за секретар

- Лилија Јанкова, советник во Секторот за макроекономија во Министерството за финансии,

в) за членови:

- Сами Бислими, раководител на Сектор во Министерството за економија,

- Марјанчо Величковски, дипл. машински инженер, вработен во АД за осигурување „Вардар“ - Скопје,

- Марин Деливанов, дипл. град. инженер, советник во Секторот за станбено-комунални и инфраструктура при Министерството за транспорт и врски,

- Љупчо Манчевски, дипл. град. инженер, советник за просторни планови и издавање на просторна согласност во Министерството за животна средина и просторно планирање,

- Елена Мартиновска, директор за решавање на штети во АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија - Скопје,

- Славица Најдовска, советник во Одделението за цивилна заштита при Секторот за цивилна одбрана и кризен менаџмент во Министерството за одбрана,

- д-р Никола Ночевски, научен советник во ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје,

- Селајдин Мемеди, заменик на раководителот на Секторот за национални сметки во Државниот завод за статистика,

- Пандора Стојановиќ, вработена во Управата за хидрометеоролошки работи - Скопје,

- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекторат за земјоделство,

- Богдан Шалиќ, дипл. економист, вработен во Министерството за здравство.

2. Со именувањето на претседателот, секретарот и членовите на Комисијата за проценка на утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-199/15
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

240.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, број 02-1857/1 од 12 декември 2002 година, со која за директор на Институтот е избран проф. д-р Панде Лазаревски, досегашен директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-474/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

241.

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање Совет за македонски јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

1. Од должноста претседател и членови на Советот за македонски јазик се разрешуваат:

а) претседателот

- д-р Лилјана Минова-Ѓуркова,

б) членовите:

- д-р Кирил Конески,

- д-р Фанија Поповска,

- д-р Марко Китевски,

- д-р Мито Миовски,

- м-р Маринко Митков.

2. За претседател и членови на Советот за македонски јазик се именуваат:

а) за претседател

- академик Петре М. Андреевски, писател,

б) за членови:

- д-р Венко Андоновски, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје,

- д-р Снежана Антовска-Веновска, вработена во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје,

- Владимир Ивановски-Лумбарко, претседател на Здружението за употреба на македонски јазик во службената и јавната комуникација,

- д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје,

- д-р Димка Митева, научен советник во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје,

- академик Блаже Ристовски,

- д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје,

- д-р Трајко Стаматовски, вработен во ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-678/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

242.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со одредбите на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со хендикеп во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЕДНАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија се именуваат:

а) за претседател

- Борислав Батиќ, дипл. правник, раководител на развојно-истражувачкото одделение во ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје,

б) за членови:

1. Од Министерство за труд и социјална политика,

- Боге Чадиновски, раководител на Одделение,

- Елена Лазовска, дипл. правник, советник.

2. Од Министерството за образование и наука

- Лилјана Самарциска, раководител на Сектор за

стручна поддршка на воспитно-образовните организации во Бирото за развој на образованието,

- Десанка Угриновска, виш соработник во Секторот за развој и нормативна дејност - Одделение за систем и организација на предучилишното и основното воспитание и образование.

3. Од Министерството за финансии

- Верица Проковиќ, помошник раководител на Сектор.

4. Од Министерството за правда

- Тања Кикерекова, раководител на Одделение,

- Марија Делова, раководител на Одделение.

5. Од Министерството за животна средина и просторно планирање

- Лидија Блажевска, раководител на Одделение,

- Љупчо Манчевски, советник.

6. Од Министерството за транспорт и врски

- Расим Мустафа, раководител на Сектор,

- Хајриз Бајрами, советник.

7. Од Министерството за здравство

- Зуди Биљали, раководител на Сектор за хуманитарна помош,

- Јордан Мишовски, раководител на Секторот за здравствено осигурување.

8. Од Агенцијата за млади и спорт

- Весна Цупиќ, советник за младинска политика,

- Виолета Живковска, советник за надзор на законитоста во работењето.

9. Од ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје

- Младица Котевска, директор на Заводот.

10. Од Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет - Скопје

- д-р Љупчо Ајдински,

- д-р Ристо Петров.

11. Од Сојузот на слепи на Република Македонија

- Крум Митковски,

- Коце Димов.

12. Од Сојузот на глуви и наглуви на Република Македонија

- Никола Огненов,

- Георги Грујевски.

13. Од Републичкиот центар за помош на лица со ментален хендикеп - Порака

- Виолета Димоска,

- Владимир Стојановски.

14. Од Сојузот на трудови инвалиди на Република Македонија

- Магди Рамадановски,

- Босилка Симонова.

15. Од Сојузот на инвалиди од војната на Македонија
 - Љупчо Ефремов, секретар на Сојузот,
 - Душан Нешевски.
16. Од Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија
 - Бранимир Јовановски,
 - Димче Димитровски.
17. Од Сојузот на телесно инвалидизирани лица на Македонија
 - Нико Јанков,
 - Ванчо Каранфилов.

II. Со именувањето на претседателот и членовите на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија на досегашните им престанува мандатот.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-791/2
 10 февруари 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

243.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР-ШТИП

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар - Штип се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Бранко Дончевски,
 б) членовите:
 - Стојан Коцев,
 - Златка Милева,
 - Стојанче Ангелов,
 - Трајче Кацаров.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар-Штип се именуваат:

- а) за претседател
 - Алеко Протугеров, актер,
 б) за членови:
 - Валентина Дрмова, приватен стопанственик од Штип,
 - Дијана Шишкова, помошник директор на Медицинскиот центар - Штип.

Од редот на вработените:
 - Лазар Атанасов, актер,
 - Драган Механџиски, актер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 456/2
 10 февруари 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

244.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ШОПОВ“ - ШТИП

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Ацо Шопов“ - Штип се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Анчо Стојанов,

б) членовите:

- Глигор Ивановски,
 - Миланчо Георгиев,
 - Благој Самоников,
 - Илчо Биков.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Ацо Шопов“ - Штип се именуваат:

- а) за претседател
 - Ванчо Ефтимов, дипл. правник,
 б) за членови:
 - Кирил Казанџиски, дипл. правник,
 - Благој Читкушев, дипл. правник.

Од редот на вработените:

- Васил Шумански, стручен соработник,
 - Симеон Гаврилов, стручен соработник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 572/2
 10 февруари 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

245.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ - РЕСЕН

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Драги Тозија“ - Ресен се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Благоја Димитровски,
 б) членовите:
 - Петар Негровски,
 - Елизабета Најчевска,
 - Верка Митановска,
 - Димитар Радевски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата „Драги Тозија“ - Ресен се именуваат:

- а) за претседател
 - Јоне Митревски, дипл. економист,
 б) за членови:
 - Аце Гавриловски, дипл. економист,
 - Весна Миркова.

Од редот на вработените:

- Верка Митановска, библиотекар,
 - Бојан Пупалевски, археолог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 574/2
 10 февруари 2003 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

246.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „ТОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народната библиотека „Тоце Делчев“ - Штип се разрешуваат:

- а) претседателот
 - Христо Крстевски,

б) членовите:

- Горѓи Боев,
- Благој Богословски,
- Драги Коцевски,
- Гордана Георгиева.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народната библиотека "Гоце Делчев" - Штип се именуваат:

а) за претседател

- Сузана Цветкова, дипл. економист, вработена во Министерството за труд и социјална политика ПЕ-Штип,

б) за членови:

- Бошко Симонов, стручен соработник во Домот на младите - Штип,
- Весна Митевска, дипл. правник, вработена во ЈП "Македонијапат" - Штип.

Од редот на вработените:

- Делчо Везенковски, библиотекар,
- Ирина Стојовска, библиотекар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 581/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

247.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "ТРИГОР ПРЛИЧЕВ"-ОХРИД

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Тригор Прличев"-Охрид се разрешуваат:

а) претседателот

- Гоко Целевски,

б) членовите:

- Дрепо Шајновски,
- Кире Наумоски,
- Дијана Видичевска,
- Ружа Наумовска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Тригор Прличев"-Охрид се именуваат:

а) за претседател

- Видое Видически, писател,

б) за членови:

- Јован Танасковски, дипл. економист,
- Цемал Рахман, дипл. економист.

Од редот на вработените:

- Славко Упевче, ликовен уметник,
- Марија Новак, актер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-601/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

248.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР-СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Драмскиот театар-Скопје се разрешуваат:

а) претседателот

- Сашо Павловски,

б) членовите:

- Влатко Стефановски,
- Јордан Даниловски,
- Бранко Горчев,
- Дејан Лирик.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Драмскиот театар-Скопје се именуваат:

а) за претседател

- Ристо Стефановски, театролог,

б) за членови:

- Ристо Лазаров, театарски критичар и поет,
- Салетин Биљал, актер.

Од редот на вработените:

- Снежана Стамеска, дипл. актер,
- Ирена Ристиќ, дипл. актер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-602/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

249.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦОП "УНИВЕРЗАЛНА САЛА"-СКОПЈЕ

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Центарот за организирање приредби "Универзална сала"-Скопје се разрешуваат:

а) претседателот

- Предраг Пенушлиски,

б) членовите:

- Кармен Костова,
- Боро Матевски,
- Димитар Велковски,
- Зоран Стефановски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Центарот за организирање приредби "Универзална сала"-Скопје се именуваат:

а) за претседател

- Предраг Пенушлиски,

б) за членови:

- Бајруш Мијаку, актер,
- Илија Пејовски, композитор.

Од редот на вработените:

- Елизабета Јанкуловска, советник за план и анализа,
- Спасена Ничевска, соработник за програмско-административно технички работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-609/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

250.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ"-ПРИЛЕП**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар "Војдан Чернотрински"-Прилеп се разрешуваат:

а) претседателот

- Петар Димоски,

б) членовите:

- Кире Николоски,

- Кире Талески,

- Диме Бошески,

- Најдо Тодоски.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар "Војдан Чернотрински"-Прилеп се именуваат:

а) за претседател

- Кирил Ристески, професор на Факултетот за драмски уметности-Скопје,

б) за членови:

- Ирена Станковска, дипл. економист,

- м-р Наде Карацоска, вработена во Градската библиотека "Борка Талески"-Прилеп.

Од редот на вработените:

- Димитар Вандески, актер,

- Менче Карацоска, организатор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-611/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

251.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ-СКОПЈЕ**

1. Славко Николов, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови-Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-466/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

252.

Врз основа на член 50 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија бр. 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ-СКОПЈЕ**

1. Драгица Тодоровска, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување-Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-467/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

253.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" - СКОПЈЕ**

1. Мери Шапуриќ, се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-468/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

254.

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Миодраг Атанасиевски, се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-469/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

255.

Врз основа на член 666 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво "Електростопанство на Македонија" - во државна сопственост - Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД "ЕЛЕКТРОСТОПАН-
СТВО НА МАКЕДОНИЈА" - ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Олгица Гацовска, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на АД "Електростопанство на Македонија" - во државна сопственост - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-470/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

256.

Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
- СКОПЈЕ**

1. Љубица Костовска, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-471/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

257.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во "Службен весник на Република Македонија" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Татјана Стојановска, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-472/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

258.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХС "ЗЛЕТОВИЦА" - ПРОБИШТИП**

1. Тодор Голомеов, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС "ЗЛЕТО-ВИЦА" - Пробиштип, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-473/1
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

259.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ
"МАКЕДОНСКА ПОШТА" - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ
НА ВРАБОТЕНИТЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје, од редот на вработените се именуваат:

- Наџије Ислами,
- Алија Неџати,
- Боро Спасовски,
- Томе Чемерски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-541/2
10 февруари 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

260.

Врз основа на член 107 став 3 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Министерството за здравство, објавува

**СПИСОК
НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ДОБИЛЕ ИЛИ ЈА ОБ-
НОВИЛЕ ДОЗВОЛАТА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО
СО ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДС-
ТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ЗАКЛУЧНО
СО 10.02.2003 ГОДИНА**

1. "МАКФАРМ" д.о.о. - ул. "Никола Тримпаре" бр. 27 - Скопје.

2. АД "РЕПЛЕК" - ул. "Козле" бр. 188 - Скопје.

3. "МАКЕДОНИЈА ЛЕК" Солунка и други ДОО
увоз-извоз - ул. "Боца Иванова" бб - Скопје.

4. "ЕЛБИЈОР" Павлина дооел увоз-извоз" - ул. "Огњан Прица" бр. 41 - Скопје.

5. "МЕШКОВИ ТРЕЈД ДООЕЛ" - ул. "Маршал Тито" бр. 6 - Велес.

6. "ДАМФИЛ" ДООЕЛ - ул. "29 Ноември" бр. 66, локал 3 - Скопје.

7. "ПЛИВА СКОПЈЕ доо Скопје" - ул. "Благоја Стефковски" бб - Скопје.

Бр. 15-1158/1
13 февруари 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Решеп Сељмани**, с.р.

261.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата I седница, одржана на 20.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 53/2002) се вршат следните измени и тоа:

- во точка 2, став 2 процентот "10,70" се заменува со процентот "8,00".

- во точка 4, став 2 процентот "23,00" се заменува со процентот "17,50".

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.03.2003 година.

О. бр. 02-15/I-1/2003
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

262.

Врз основа на член 16 и член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2002), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата I седница, одржана на 20.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЛОМБАРДЕН КРЕДИТ ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите за одобрување односно враќање на ломбардниот кредит.

2. Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) одобрува ломбарден кредит врз основа на залог на определени хартии од вредност, со рок на достасување од еден ден (преку ноќ) и утврдена каматна стапка.

3. Ломбардниот кредит се одобрува по барање на банката на крајот на денот, заради задоволување на краткорочни ликвидносни потреби.

4. Народна банка има право да го ограничи одобрувањето или да го одбие барањето за ломбарден кредит, во исклучителни случаи, заради исполнување на целите и насоките на монетарната политика.

НАЧИН И УСЛОВИ

5. Народна банка одобрува ломбарден кредит најмногу до висина на утврдениот колатерал согласно "Листата на хартии од вредност кои можат да послужат како колатерал за добивање кредити од Народна банка на Република Македонија", која е утврдена од гувернерот.

6. Ломбарден кредит се одобрува само на банка која со Народна банка склучила Договор за залог на хартии од вредност.

7. За секое поединечно користење на ломбарден кредит, банката поднесува барање до Народна банка, пополнето на меморандум на банката со следниве елементи:

- датум на поднесување на барањето;
- висина на бараниот ломбарден кредит;
- хартии од вредност кои се користат како колатерал (име на хартија, ознака на хартија, номинален износ, рок на достасување, датум на достасување -за секоја хартија поодделно);
- потпис на овластено лице и печат на банката.

Барањето за користење на ломбарден кредит се доставува по факс во моментот кога платниот систем на Народна банка МИПС престанува да прима пораки за пренос на средства од носителите во платниот промет, согласно терминскиот план на МИПС, и е неотповикливо.

Народна банка го одобрува ломбардниот кредит по прием на барањето, а пред моментот кога МИПС издава изводи.

По одобрувањето на ломбардниот кредит од страна на Народна банка, барањето има правно дејство на заснован кредитен однос.

8. Рокот на достасување на ломбардниот кредит е еден ден, односно враќањето е првиот работен ден на МИПС.

9. Каматната стапка на ломбардниот кредит се утврдува согласно Одлуката за каматни стапки на Народна банка на Република Македонија.

Каматата се плаќа на денот на враќање на ломбардниот кредит.

Каматата се пресметува и плаќа согласно бројот на календарски денови на користење на кредитот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

10. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите на давање краткорочни кредити на банките врз основа на залог на определени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 13/98, 61/98, 50/2001 и 53/2002).

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.03.2003 година.

О. бр. 02-15/I-2/2003
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

263.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата I седница, одржана на 20.02.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/02) се вршат следните измени:

1. Во точка 3 став 1 зборовите: "за што склучува договор за купување на права" се заменуваат со зборовите: "за што поднесува писмено барање за купување на права".

2. Во точка 6 став 2 се брише.

3. Во точка 8 зборот "5-тиот" се заменува со зборот "3-тиот".

4. Точка 9 се менува и гласи: "Непочитување на одредбите од оваа одлука и упатствата за спроведување на истата повлекува одговорност".

II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/I-3/2003
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

264.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02) и член 49 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 3/96, 32/98, 39/99, 70/01 и 36/02), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата I седница, одржана на 20.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ КОИ ВАЖАТ НА 31.12.2002 ГОДИНА

1. Цената на златото со финост 999‰, на 31.12.2002 година изнесува 20.084,43 денари за една унца.

2. Цената на среброто со финост 999‰, на 31.12.2002 година изнесува 273,36 денари за една унца.

3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато.

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со финост помала од 999‰, се изведува од цените во точка 1, односно точка 2.

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/I-4/2003
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

265.

Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата I седница, одржана на 20.02.2003 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 81/02 - пречистен текст и бр. 98/02) во глава VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА, табелата Цена на единица за пресметка и налог се дополнува со следниов став:

за налози за плаќање на товар на сметката на Стабилизациониот фонд, во корист на трезорска сметка - Министерство за финансии на Република Македонија	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
--	-----------	-----------	-----------

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/I-5/2003
20 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

266.

Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/2002) и точка 9 од Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2002 и 11/2003), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 21.02.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002 и 64/2002) се врши следната измена и тоа:

- во точка 2 процентот "6,00" се заменува со процентот "5,00".

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 11.03.2003 година.

Бр. 02-14/89-2003
21 февруари 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

267.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 5 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува членот 52 став 1, во делот „до влегувањето во сила на овој закон“, од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива на Фершпед - АД Скопје, со Решение У.бр. 140/2002 од 4 декември 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 52

став 1, во делот „до влегувањето во сила на овој закон“, од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99).

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на делот од наведената одредба од Законот со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93) е влезен во сила осмиот ден од денот на објавувањето, односно на 29 јуни 1993 година, а Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/99) е влезен во сила со денот на неговото објавување, односно на 30 април 1999 година.

Со оваа измена на Законот, како нов е предвиден членот 52, и од неговата содржина произлегува дека третира настанати правни состојби за периодот од 29 јуни 1993 година до 30 април 1999 година.

Со членот 52 од Законот е предвидено дека доколку постои основано сомневање дека во постапката по трансформација на општествениот капитал се извршени битни повреди на овој закон што резултира со оштетување на општествениот капитал во претпријатијата или од нив зависни или поврзани претпријатија, кои за времето од 29 јуни 1993 година до влегувањето во сила на овој закон на кој и да било начин се трансформирале или реорганизирали или извршиле статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале или пак вложувале во нови претпријатија или на друг начин пренесувале, или отуѓувале општествен капитал или одделни деловни функции на други претпријатија, се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на спроведувањето на постапката.

Контролата од став 1 на овој член се врши и во случај и кога постои сомневање дека е оштетен општествениот капитал со кој управува Агенцијата и трајниот влог на Република Македонија.

Контролата од ставовите 1 и 2 на овој член ја вршат Министерството за финансии-Управата за јавни приходи и овластени правни и физички лица од Министерството за финансии.

Контролата се врши по барање на јавниот правобранител, јавниот обвинител, инспекциски орган и Агенцијата.

Барањето од став 4 на овој член Агенцијата го доставува до Министерството за финансии - Управата за јавни приходи и овластени правни и физички лица од Министерството за финансии.

Претпријатијата од став 1 на овој член должни се во текот на контролата да им поднесат на надлежните органи извештај со приказ на постапките и документите за располагање со општествениот капитал.

По извршената контрола се составува записник со наод и мислење и истиот се доставува до Агенцијата, јавниот правобранител и јавниот обвинител на нивна надлежност.

Агенцијата, јавниот правобранител и јавниот обвинител по добиениот извештај од извршената контрола можат да побараат и дополнителна контрола за недоволно јасни состојби.

Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал јавниот правобранител покренува соодветна постапка за поништување или за утврдување на неважноста на одделни акти или договори склучени на штета на општествениот капитал.

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 став 1 алинеја 3 утврдил дека владеењето на правото е една од темелните вредности на Уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 32 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал договорот за продажба на општествениот капитал склучен спротивно на одредбите на овој закон е ништовен.

Според членот 99 од Законот, заштитата на претпријатијата во процесот на трансформацијата, како и на општествениот капитал во нив, ја врши јавниот правобранител на Република Македонија и тој ги презема сите мерки и правни средства и врши други со закон утврдени права и должности заради заштитата на претпријатијата и општествениот капитал во процесот на трансформацијата. Јавниот правобранител поведува пред Уставниот суд на Република Македонија или пред судовите постапка за укинување или поништување на одлуки или други акти со кои се оштетува општествениот капитал.

Имајќи го во предвид изнесеното, Судот оцени дека заштитата на општествениот капитал од одделни акти и договори склучени на негова штета, не може ниту да се ограничи, како што е тоа предвидено во членот 52 став 1 од Законот, за односите настанати во периодот само до влегување во сила на овој закон, со оглед на јасната законска определба дека договорите за продажба на општествениот капитал склучени спротивно на одредбите на овој закон се ништовни.

Имено, контролата и преземањето на правни средства на државните органи, како што е предвидено во спорениот член 52 од Законот, со исклучок на временскиот лимит со кој се ограничува периодот за кој ќе се врши контролата утврден во ставот 1 од овој член, според Судот, не претставува нова надлежуваат, а право кои со измените на Законот се воспоставуваат, туку тие имаат смисла на прецизирање на самата постапка за утврдување дали правилно е спроведен Законот.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека пропишаната контрола во одредбите од членот 52 од Законот, исклучиво во делот од ставот 1 на овој член каде се определува дека таа се однесува за периодот „до влегување во сила на овој закон“, има повреда на уставниот принцип на владеење на правото кој е предвиден како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 140/2002

5 февруари 2003 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

268.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 12 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува точка II став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 3 и 4 и точка III од Одлуката бр. 02-1002, со која се утврдуваат цени на комунални услуги, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Чистота и зеленило“ од Куманово, на 17 јуни 2002 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Душан Димитријевиќ од Куманово, со Решение У. бр. 180/2002 од 15 јануари 2003 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точка II став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 3 и 4 и точка III од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од Одлуката со одредбите на член 9 и член 52 став 1 од Уставот и член 29 став 1 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности.

4. Судот на седницата утврди дека според точка II став 1 од Одлуката, надоместокот за изнесување на смет од правни субјекти за површина на деловен простор од 15 м² изнесува 24,00 денари од м², а за дворно место 0,80 ден./м². Според оспорената алинеја 2 на став 1 од оваа точка од Одлуката, надоместокот од правните субјекти за површина на деловен простор над и под 15 м² изнесува 1,90 денари од метар квадратен.

Со точка II став 2 алинеја 1 и 2 од Одлуката се уредува дека надоместокот за изнесување на смет од граѓани за станбен простор изнесува 3,50 ден./м², а за дворно место 0,30 ден./м². Според оспорените алинеи 3 и 4 од овој став, минималната квадратура на станбен простор за пресметување на губрарина е 40 м², а максималната квадратура на станбен простор за пресметување на губрарина е 100 м².

Според точка III од Одлуката, оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето.

5. Според член 9 од Уставот граѓаните на Република Македонија, се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со член 52 став 1 од Уставот се уредува дека законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Според член 27 од Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/97, 23/99 и 45/02) висината на цената и начинот на плаќање на комуналните услуги, ја определува управниот одбор на јавното претпријатие, по претходна согласност на основачот, а според член 29 алинеја 6 од овој закон, плаќањето на комунални услуги за одржување на хигиена во градски и други населби се врши по мерна единица - ден./м² (денари на метар квадратен).

Тргувајќи од содржината на наведените уставни и законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на оспорените одредби од Одлуката, според која цените на комуналните услуги за одржување на хигиената во градските и други населби, односно за изнесување на смет од правните и физичките лица на подрачјето на општина Куманово се определуваат според групирање на корисниците на услугите по просечна минимална и максимална површина, а не по цена на метар квадратен за реално извршена комунална услуга на изнесување на сметот, според мислењето на Судот, со таквиот начин се повредува принципот на еднаквост на граѓаните со оглед на тоа што едни плаќаат надоместок за одржување на хигиена за површини што ги немаат, а други не плаќаат за површини што ги имаат. Исто така, начинот на утврдување на надоместокот за комуналните услуги, содржан во оспорените одредби не е во согласност со законската одредба да тој се врши според мерна единица на метар квадратен. Покрај тоа, Одлуката е утврдено да влезе во сила со нејзиното донесување, а не со нејзиното објавување, со што се повредува уставниот принцип за објавување на прописите пред нивното влегување во сила.

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспорените одредби од Одлуката со која се определуваат цените на комуналните услуги не е во согласност со член 9 и член 52 став 1 од Уставот и член 29 алинеја 6 од Законот за комуналните дејности.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 180/2002
12 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Џунов, с.р.**

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I-Скопје огласува дека по предметот на спорот IX П. бр. 825/02, по основ утврдување право на сопственост, а по тужбата на тужителот Китановска Јелица од Скопје, ул. "Козле-1" бр. 17 во Скопје, против тужениот Фејзулов Адемов Јонус од Скопје, со непозната адреса, на тужениот согласно решението на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје-Скопје, бр. 3020-622 од 11.12.2002 година, за посебен старател е поставена Македонка Јанакиевска, адвокат од Скопје, ул. "Пролет 2" бр. 16-2-27, која ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го известил судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IX П. бр. 825/02. (4144)

Пред Основниот суд Скопје I- Скопје, е поведена постапка од предлагачите Трајко Јовев, Јордан Поповски и Катерина Васковска од Скопје, за добивање согласност за поставување на кос кров на станбена зграда во Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 36, вл.2, а против противниците Коста Георгиев, Јован Крстевски, Василка Ристева, Владимир Исајлов, Билјана Бојациева, Горѓи Хаџи Васков, Славчо Кчев, Горица Мишевска и Душко Маркудов со непозната адреса на живеење.

Во врска со поведената постапка од предлагачите Трајко Јовев, Јордан Поповски и Катерина Васковска за да добијат согласност за изградба на кос кров на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 36, вл.2, на противниците Коста Георгиев, Јован Крстевски, Василка Ристева, Владимир Исајлов, Билјана Бојациева, Горѓи Хаџи Васков, Славчо Кчев, Горица Мишевска и Душко Маркудов од причини што се со непозната адреса на живеење од страна на судот им е поставен привремен старател и тоа адвокатот Валеријан Монеvски.

Се повикуваат противниците Коста Георгиев, Јован Крстевски, Василка Ристева, Владимир Исајлов, Билјана Бојациева, Горѓи Хаџи Васков, Славчо Кчев, Горица Мишевска и Душко Маркудов да се јават во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, доколку истите на се јават пред судот поставениот привремен старател адвокатот Валеријан Монеvски од Скопје, ќе ги застапува нивните интереси се до правосилното завршување на оваа постапка.

Од основниот суд Скопје I-Скопје, ВПП. бр. 55/96-I. (4634)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба на тужителката Керими Фата од Скопје, ул. "Железничка" бр. 66, с. Миладиновци, против тужениот Керими Сабри, со непознато место на живеење во СР Германија.

Се повикува тужениот Керими Сабри, со непознато место на живеење во СР Германија, да се јави во Основниот суд Скопје II-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или да определи полномошник, а во спротивно ќе му биде определен привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 436/03.
(4008)

Во просториите на Основниот суд Скопје II-Скопје, кат 3, судница 25 во 12,00 часот на ден 28.03.2003 година, ќе се одржи рочиште за продажба на деловната просторија што се наоѓа во Скопје, на ул. "Методи Митевски" А-2 локал 7, во површина од 34,44 м², заедничка сопственост на предлагачот Дедова Оливера и противникот Трајчевска Катица, по пат на јавно и усно надавање.

Пазарната цена на деловната просторија на горе наведената адреса како најниска прифатлива цена изнесува 15.000,00 ЕВРА, во денарска противвредност како почетна цена за јавното надавање.

Сите заинтересирани правни и физички лица се должни на денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 314/89.
(4078)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води спор за развој на брак по тужба на тужителката Нецибе Рецеповска од с. Зелениково, Скопско, против тужениот Милаим Рецеповски од истото село, сега со непозната адреса.

Со решение на овој суд П. бр. 262/03 од 07.02.2003 година, врз основа на член 78 од ЗПП, поставен е адвокатот Александар Ружица од Скопје, ул. "Тито Михајловски" бр. 2/3-24, за посебен старател на тужениот Милаим Рецеповски од с. Зелениково.

Со истото решение одредено е дека посебниот старател-привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата и должностите се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 262/03.
(4387)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 627/02, за развод на брак, заведен по тужба на тужителката Мишевска Милева од с. Клокот, Витина СРЈ, против тужениот Мишевски Петар од нас. Чашка, сега со непозната адреса на живеење и престојување. За привремен застапник на тужениот се одредува Валерија Николова, стручен соработник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 од ЗПП. Вредност на спорот 60.000,00 ден.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 627/02. (4459)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка, по основ надомест на материјална и нематеријална штета, по тужба на тужителот Шаини Имрли

од с. Беловиште, Гостиварско, против тужените Таири Џемил и Белули Настви, двајцата од с. Беловиште, Гостиварско. Вредност 131.950,00 денари.

На тужениот Таири Џемил од с. Беловиште, Гостиварско, со непозната адреса на живеење и престојувањето во странство, му се поставува привремен застапник, адвокатот Хабил Илјази од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или негов застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 457/2002.

(4458)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води парнична постапка, за исплата на долг, по тужба на тужителот Даути Насер од с. Чегране, против тужениот Ибраими Џемаил од с. Форино.

Бидејќи во повеќе наврати судот е известен од месната канцеларија Форино, дека лицето се наоѓа во странство, односно на судот не му е позната неговата адреса, полномошникот на тужителот предложи на тужениот да му се постави привремен застапник.

Поради тоа судот на тужениот Ибраими Џемаил од с. Форино, му поставува привремен застапник, Нијази Јонузи, адвокат од Гостивар, и бара да се огласи во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 888/2000.

(4725)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка основ развод на брак, вредност неопределена по тужба на тужителот Љокче Шенол од Гостивар, ул. "18 Ноември" бр. 66, против тужената Маркова Катерина од Бугарија, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Маркова Катерина од Бугарија, со непозната адреса на живеење и престојувањето во странство и се поставува привремен застапник адвокатот Хабил Илјази од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената, додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека органот на старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 84/03. (4824)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд во тек е постапка за повратување на предмети и законска издршка по тужба на тужителите Џемила Алиловска и малолетната Дана Алиловска од с. Бајрамовци, против тужениот Берат Алиловски од с. Баланци, со непозната адреса на живеење во Италија.

Се повикува тужениот Берат Алиловски да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси.

Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден времен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 70 и 131/99.

(4825)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Основниот суд во Делчево, води спор за надомест на штета вредност 59.000,00 денари, по правната работа на тужителите Марија и Тодор Јосифови од М. Каменица, против тужените Љупчо, Весна и Александар Стојковски од М. Каменица.

За привремен застапник на тужениот Љупчо Стојковски од М. Каменица, на привремена работа во Р. Австрија, со непозната адреса се назначува Бранко Тричковски, дип. правник, стручен соработник во Основниот суд во Делчево.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката со сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 29/03. (4826)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Масар Демири, од с. Ваксинце против тужената Минире Демири од село Ваксинце, сега со престојувалиште во Германија.

На тужената и се поставува привремен застапник, адвокатот Авни Куртиши од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во постапката се додека не се јави таа или нејзин полномошник пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр. 1904/2002. (4456)

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителот Јени Зулфији од с. Липково, против тужената Нермине Зулфији со непозната адреса, а на привремена работа во Швајцарија.

На тужената и се поставува привремен застапник адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово, кој ќе ги има сите права на законски застапник во оваа постапка и ќе ја застапува тужената се додека не се јави таа или нејзин полномошник пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр. 2064/2002. (4789)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево поведена е постапка за докажување на смрт заведена под ВПП. бр. 8/2003, по предлог на предлагачот Кемал Мурати од с. Туин-Кичево.

Се повикува лицето Мурат Мурати од с. Туин-Кичево, роден на 09.10.1923 година од татко Реџеп и мајка Назиме како и секое друго лице кое што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Кичево во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, а по истекувањето на овој рок истиот ќе се огласи за умрен.

Од Основниот суд во Кичево, ВПП. бр. 8/03. (4790)

Основниот суд во Кичево со решение П. бр. 41/98-I од 07.02.2003 година, по тужба на тужителката Зудија Целадини од Кичево, поведе постапка за утврдување право на сопственост и предавање во владение на недвижен и движен имот. Против првотужениот Адем Целадини од Кичево, моментално на временна работа во Германија и второтужениот Селим Целадини од Кичево. Вредноста не е определена. За привремен застапник се назначува адвокатот Златко Додевски од Кичево.

Привремениот застапник има права и должности на законски застапник на првотужениот во оваа постапка се до неговото појавување или на негов полномошник пред судот.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 41/98-I. (4791)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за сопственост од тужителот Блаже Солтир Ангелов од с. Грдовци, против тужениот Јане Борисов Мицков од Кочани, ул. "1-ви Мај" бр. 14, на привремена работа во Франција, со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Јане Мицков од Кочани, сега со непозната адреса во Франција, во рок од 15 дена од

објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Кочани или да си постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, по истекот на рокот ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 7/2003. (4457)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба од тужителите Казим Османи и други од с. Нераште, против Џемали Али и други од с.Нераште, за утврдување право на сопственост.

Се повикуваат тужените Џемали Мисим Али, Нури Мисим Јахи и Аки Мисим Јахи, сите од с. Нераште, да се јават во Основниот суд Тетово по тужбата на тужителите Казим Ибраим Османи и други, за утврдување на право на сопственост во рок од 30 дена. Доколку во овој рок не се јават и не одредат свој полномошник, судот ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 678/02. (4150)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужбата на тужителката Шасине Асани од с. Г. Палчиште, против тужениот Асани Абдулмеџит, за утврдување на татковство.

Се повикува тужениот Асани Абдулмеџит во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 799/02. (4151)

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителката Атвије Рамадани од с. Желино, против тужениот Драгиша Попанчиќ од Берлин, СР Германија, со непозната адреса, за развод на брак, вредност неопределена.

Се повикува тужениот Драгиша Попанчиќ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе го застапува и ќе ги штити неговите интереси се до окончувањето на овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 10/03. (4152)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Исмаилаки Мустафа од с. Глоѓи, против тужената Фатуш Мустафи од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во земјата.

Се повикува тужената Фатуш Мустафи родена Али-ти од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во земјата да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или да одреди во истиот рок полномошник во земјата.

Во спротивно, судот на истата ќе и постави времен старател преку ЈУ МЦСР - Тетово, кој пред судот ќе ги заштити интересите и правата на тужената до окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 34/2003. (4792)

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор по тужба на тужителот Местан Зилбеари од с. М. Речица, против тужените Фетаи Хамза и Фетаи Али од с. Ново Село.

Бидејќи тужените Фетаи Хамза и Фетаи Али се со непозната адреса, да се објави оглас во "Службен весник на РМ" за да се јават пред судот во рок од 30 дена или да постават свој полномошник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 59/2003. (4793)

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот Р. Македонија, против тужените Шакири Исмет, Шакири Милаим од Тетово, Десанка Костиќ од Белград, со непозната адреса, Џајка Танасковиќ и Стана Костиќ двете од Младеновац, СРЈ со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Десанка Костиќ од Белград, со непозната адреса, Џајка Танасковиќ и Стана Костиќ од Младеновац, СРЈ со непозната адреса да се јават пред Основниот суд во Тетово пред кој се води спор со тужителот Р. Македонија, за купопродажба на недвижен имот под П. бр. 896/98, или да определат нивни полномошник кој ќе ги застапува во овој спор во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас.

Во спротивно, судот ќе им определи времен старател кој ќе ги застапува во текот на целата постапка или се до нивното јавување пред овој суд.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 896/98. (4794)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение I Рег. Зг. бр. 103/02 на 13.01.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението под име Центар за антикорупција и правда "Мисија" од Скопје, со скратено име "Мисија" Скопје, седиштето на ова здружение е во Скопје, на ул. "АФЖ" бр. 40/А, нас. Радишани.

Основните цели и задачи на центарот за антикорупција и правда "Мисија" од Скопје се: градење и развој на правна и политичка свест и култура за нетолеранција на корупцијата воопшто, развивање и утврдување на проекција за националната антикорупциска стратегија со цел за ставање на корупцијата во Република Македонија, градење на независни институции на правната држава со цел за изградба на непристрасно, самостојно и ефикасно правосудство, како и воспоставување на принципот на владеење на правото, доследно изведување на начелото на поделба на власта во единствениот систем на државна власт во Република Македонија со цел за изградба на праведно и ефикасно општество, помош и грижа од секаков вид за сите обесправени, онеправдени, осиромашени, невработени и незаштитени граѓани на Република Македонија и пошироко, без оглед на нивната верска, расна, национална и политичка припадност, зајакнување и развивање на меѓуетничка доверба, толеранција и соживот помеѓу етничките ентитети во Република Македонија и развивање на програми и водење на посебна грижа за стари, изнемоштени, напуштени и хендикепирани лица, како и заостанатите маргинализирани групи во општеството како што се малолетните деликвенти, питачите, проститутките, зависниците од дрога и алкохол и останатите социо-патолошки појави, подигање на еколошката свест и создавање на висока еколошка култура за заштита и унапредување на здрава животна средина.

Со денот на запишувањето во регистарот здружението на граѓани Центар за антикорупција и правда "Мисија" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа и дејствување од 13.01. 2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. Зг. бр. 103/02. (4145)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 7/03 од 10.02.2003 година, во Судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани Хуманитарно самостојно здружение на Ромите "ЈАЦИКЕРИПЕ ЕРОМЕН-ГОРО ЈДИВДИПЕ" Прилеп, во превод на македонски

јазик Хуманитарно самостојно здружение на Ромите "ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА РОМИТЕ"- Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: организирање подобри права на ромите; помош на ромите; подобрување на животната средина; еколошки здрава средина; формирање на блиска здравствена установа; помагање на ромски инвалидизирани лица; помагање на стари лица; развој на културата на ромите(театар, играорци и слично); помош на социјално загрозеното ромско население; помош на учениците за надминување на нивните проблеми; формирање народна кујна за социјално загрозените; развој на спортот; едукација на ромски јазик; формирање на ромски медиуми; помош на самохрани мајки; едукација за сидата; едукација и борба против дрогата, алкохолот и пушењето; увид и соработка со центрите за социјални работи; соработка со хуманитарни здруженија од Републиката; грижа за примена на законските прописи и нивно спазување од групите и членовите како целина и вршење и други работи во согласност со законските прописи и Статутот на здружението.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Тризла" бр. 117, а неговата дејност е на подрачјето на Општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Зулфиќар Мамудоски од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 7/03. (4381)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф. бр. 2/03 од 31.01.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 2/03, го запиша здружението на граѓани- здружение за спорт, млади и толеранција, со скратено име ЗСМТ, со седиште во Тетово, на ул. "Љ.Б. ПИШ" бр. 82.

Работата и активноста на здружението ќе се однесува на вклучување на младите во културно забавни, еколошки, спортски и образовни активности, со работа со сродни организации од странство, спречување на комерцијално искористување на малолетни деца, помош и подршка на ученици и студенти, хуманитарна помош, промовирање на соживот и толеранција кај младите и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на Општина Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 31.01.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 2/03. (4382)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 12/1999 од 05.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на името на здружението Спортско здружение-Фудбалски клуб "Осогово" Кочани.

Новото име на здружението гласи Фудбалски клуб "Осогово-1924" Кочани.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 12/1999.(4453)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 26/02 од 05.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации ја запиша промената на името на здружението на граѓани Центар за култура, комуникација и едукација на младите"ПРОЕКТ ПЛУС" Кочани.

Новото име на здружението гласи Центар за интегритетна соработка на младите"ПРОЕКТ ПЛУС" Кочани.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 26/02. (4454)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 8/03 од 14.02.2003 година, во Судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани Ромска организација на жени "Романи Лулуди"-Прилеп, што во превод на Македонски јазик значи "Ромски цвет".

Цели и задачи на Ромската организација на жени "Романи Лулуди" се:

Да ги одбрани правата на жената ромка, обезбедувајќи лична безбедност и социјална еднаквост; да го одбрани достоинството на жената ромка против семејното насилство; да обезбеди образовни можности на формално и неформално ниво; да го подобри пристапот на жената ромка до специјализирани тренинзи(пракси) и можности за вработување; да го подобри нивото на лидерски искуства помеѓу жените ромки; да обезбеди здравствена грижа и репродукциско здравје за жената ромка; да ги совлада разните видови на предрасуди и да ги смени старомодните погледи на жените ромки; да обезбеди меѓуетничка соработка и толеранција; да го зголеми присуството на жените ромки во медиумите во Македонија.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Ѓоко Салај" бр. 58, а неговата дејност е на подрачјето на општина Прилеп и пошироко.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Бајрамоска Месуде од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 8/03.
(4455)

Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение I Рег. Зг. 4/03 од 14.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на фудбалски клуб "Напредок" нас. Ш. Оризари-Скопје, со седиште во Спортско рекреативен центар "Напредок" нас. Ш. Оризари-Скопје.

Основни цели и задачи на клубот се: да дејствува со своето членство на подигање и развивање на спортско воспитување по пат на разни спортски активности, да се развива спортскиот дух на членството, да обезбедува развивање и омасовување на фудбалскиот спорт на територија на населеното место, нас. Ш.Оризари и пошироко.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Фудбалски клуб "Напредок" нас. Ш. Оризари-Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. Зг. 4/03.
(4191)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Рег. Згф. бр. 23/99 од 11.01.1999 година, во делот од став I се менува и наместо називот Сојуз на друштвата, клубовите, секциите и другите организации за техничка култура "Народна Техника" на општина Кавадарци, се запишува нов назив кој гласи: Сојуз на здруженија за техничка култура "НАРОДНА ТЕХНИКА" на општина Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. Згф. бр. 23/99.
(4796)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 10/03 од 17.02.2003 година, во Судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на здружението на граѓани фудбалски клуб "Партизан" од с. Обршани.

Основни цели и задачи на здружението се: конкретен придонес во развојот на спортот и физичката култура во општината Кривогаштани, преку активности на децата, младината, активните спортисти-фудбалери и

масовната рекреација на поширокото граѓанство со фудбал во рамките на клубот; придонес за развој, усовршување и унапредување на фудбалот во општината Кривогаштани, во сите категории и селекции, но пред сè на пионери, младинци и сениори; обезбедување на доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра од страна на сите чинители на клубот; обезбедување на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на сите конститутивни субјекти-членови на клубот; придонес во остварувањето и утврдувањето на статусот на самиот клуб на исклучително аматерска основа и развивање на аматеризмот и ентузијазмот во бавењето со фудбал; придонес во утврдувањето на статусот на фудбалерите, тренерите и спортските работници-членови на органи на клубот на аматерска основа; следење на состојбите и развојните концепции на фудбалскиот спорт и нивна практична примена спрема сопствените можности и потенцијали; контактно-консултативна соработка со органите и телата на Општинскиот фудбалски сојуз - Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македонија, во поширок контекст и другите фудбалски чинители, особено на планови на развојните можности и модули за развој на фудбалот во подрачјето на дејствување и функционирање; изнаоѓање на решенија за создавање на основни и минимални материјални услови за егзистирање и функционирање на клубот од сопствени извори и извори во рамките на фудбалската организација и заедницата; обезбедување на јавност, одговорност во работата, како и целосно информирање за активностите и функционирањето на сите органи на клубот, натпреварувањето на фудбалската екипа и управата; и други глобални цели и активности.

Седиштето на клубот е во село Обршани, а неговата дејност е на подрачјето на општина Кривогаштани и Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Славе Горески од Прилеп, на ул. "Трајко Тарцан" бр. 5/15.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 10/03.
(4797)

Основниот суд Скопје II- Скопје, со решение III Рег. Зг. бр. 90/02 од 17.12.2002 година, во регистарот на здружение на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението за прогрес на заедницата "ПРОГРЕС" општина Чучер Сандево, со седиште на ул. "Четири Воденички" бб, с. Мирковци општина Чучер Сандево.

Цели и задачи на здружението се: едукација на населението; ширење на граѓански активности; подобар живот и животна средина; поддршка на сестраниот развој на општината; јакнење на заедништвото; овозможување на комуникација на граѓаните; издигање на степен на културното живеење; развивање на хумани односи на граѓаните; негување на културните дејности; поддржување на спортот и рекреацијата и други активности во интерес на заедницата.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението за прогрес на заедницата "ПРОГРЕС" општина Чучер Сандево се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. Зг. бр. 90/02.
(4735)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 4/03 од 14.02.2003 година, го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 4/03 се запишува здружение Спортско риболовно друштво "КАЛЧО СПОРТ" од Тетово, со

скратен назив Здружение "КАЛЧО СПОРТ", со седиште во Тетово, на ул. "133" бр. 1.

Работата и активност на здружението ќе се однесува на омасовување на спортот и риболовот како и подигање на свеста кај луѓето за потреба од спортување од било каков вид посебно за спортскиот риболов, воспитување на младите во духот на здравиот живот, организирање на разни активности во врска со спортот и спортскиот риболов.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е на цела територија на РМ.

Здружението стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 14.02.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 4/03.

(4736)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение I Ст. бр. 243/02 од 09.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за приредување на забавни игри и игри на среќа "ЕУРО СЛОТ" Славе и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "12-та Ударна бригада" бр. 2-а и жиро сметка 40100-601-415636 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за приредување на забавни игри и игри на среќа "ЕУРО СЛОТ" Славе и други ДОО Скопје, ул. "12-та Ударна бригада" бр. 2-а и жиро сметка 40100-601-415636 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4143)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 160/02 од 22.10.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Градежно трговска и услужна задруга "МАКСТАРТ" увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште на кеј "9-ти Септември" бр. 28, Прилеп, запишан во регистарска влошка 2-470 на Основен суд Битола, со предметно работење високоградба, со жиро сметка 41100-601-38409 во Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, Скопје.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, бидејќи кај должникот нема имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (4171)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 184/02 од 05.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Акционерско друштво за производство на бетонски, термоизолациони и филтрациони производи "ПРИЛЕПСКИ НЕМЕТАЛИ" увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Александар Македонски" бр. 1а, Прилеп запишан во регистарска влошка 01012873?-4-03-000 на Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-54768 во Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, со основна дејност производство на производи од бетон за градежни цели.

Стечајната постапка према должникот се отвора на ден 5.02.2003 во 12,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусулеска, член на советот.

За стечаен управник се определува Ордан Бунтески од Прилеп, дипл. економист, ул. "Свети Наум Охридски" бр. 22, со телефон 048 417-365 и 070 526-098.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања на

адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600 денари во корист на Републички судски такси-стопанство-трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги-катастарот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверители (испитно рочиште) за ден 19.03.2003 година во 12,00 часот во судница бр. 9 при Основниот суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласната табла во Основниот суд во Прилеп и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Прилеп.

(4172)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр.19/03, е отворена стечајна постапка над Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "Т.М.Б. ЦО Куманово, ул."Др. Младен Стојановиќ" бр. 21, со жиро сметка 40900-601-6137 при Агенција за блокирани сметки на РМ и број на рег.влошка 1-6024-0-0-0 Срег.бр.4344/90 од 04.10.1990 година, на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена отворената стечајна постапка над горенаведениот стечаен должник.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата на Основниот суд Скопје I-Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Од Основниот суд во Куманово.

(4327)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение II Ст.бр.460/02 од 22.01.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги ЈУГОМАГНАТ ЕР Рафет увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Џон Кенеди" бр. 5-Б-12/1 и жиро сметка број 40100-601-292689 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(4329)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст. бр. 20/03 од 07.02.2003 година, отворената стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Лели" Скендер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 20, со истото решение е заклучена

отворената стечајна постапка над Трговско друштво за производство, трговија и услуги "Лели" Скендер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Димитрие Туцовик" бр. 20.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (4328)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 607/02 од 21.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за транспорт и услуги "ТОМИ-ТРАНСПОРТ" експорт-импорт Ц.О.-Скопје, со седиште на ул. "Шидска" бр.78-6 со жиро сметка број 40120-601-276335 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка број 1-50012-0-0-0 и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4275)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст. бр. 34/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало БАЈФЕТ КОМЕРЦ Бајруш и други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Алија Авдовиќ" бр. 27, со жиро сметка 360016010011-160 и регистарска влошка 020012122?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало БАЈФЕТ КОМЕРЦ Бајруш и други ДОО експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4249)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст.бр. 84/02 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги ТАЦЕ-85 ДООЕЛ експорт-импорт с. Јурумлери, Скопје, со седиште на ул. "503" бр. 48-а, со жиро сметка 300000000339924 и регистарска влошка 02014877?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги ТАЦЕ-85 ДООЕЛ експорт-импорт с.Јурумлери, Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4244)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст. бр. 44/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги на големо и мало ГРНЕ ПРОМЕТ Атанас ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 29/4, со жиро сметка 300000000177837 и регистарска влошка 020010425?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, инженеринг и услуги на големо и мало ГРНЕ ПРОМЕТ Атанас ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4165)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст. бр. 98/02 од 13.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДЕМИ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 29, со жиро сметка бр. 40100-601-276517, како и број на регистарска влошка 1-48122-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДЕМИ ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4395)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 32/03 од 12.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало ЛИНЕКС експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Московска" бр. 9 и жиро сметка број 40120-601-156004 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-24650-0-0-0 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4398)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 611/02 од 12.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕГИ-ПЕТ 1 Ариф Бајрамовски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште во ГТЦ приземје (секција) ламела 7, со жиро сметка број 40100-601-399192 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка број 8-02001018-000-09 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4399)

Од Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст.бр.40/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, сообраќај и трговија ДИХ Ц.О. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Бутелски венец" бр. 90, со жиро сметка 40100-601-311547 и регистарска влошка 1-52869-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, сообраќај и трговија ДИХ Ц.О. експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4410)

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со решение IV Ст. бр. 42/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот трговско друштво за производство, трговија и услуги ТАРАНТЕЛА Пецо ДООЕЛ Скопје експорт-импорт Скопје, со седиште на

ул. "Јордан Филиповски" бр. 6, со жиро сметка 40100-601-202206 и регистарска влошка 02015237?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот трговско друштво за производство, трговија и услуги ТАРАНТЕЛА Пецо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4412)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 2/03 од 14.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Рудници за олово и цинк "САСА" АД Македонска Каменица со жиро сметка број 40420-601-3434, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се одредува Крумислав Алексов, судија во овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува лицето Виктор Тодоров, дипломиран економист од Кочани со стан на ул. "Гоце Делчев" бр. 1/3-17.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 20 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основата на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува собир на доверители (испитно рочиште) за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 24.03.2003 година, со почеток во 11 часот, во сала бр. 1 на овој суд.

Се закажува собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 31.03.2003 година, во 11,00 часот во судница бр. 1 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (4460)

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 34/03 донесено на ден 12.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за внатрешен и надворешен промет МИКО ц.о. Скопје со седиште на ул. "Женевска" бр. 17-6, со жиро сметка бр. 40120-601-30479 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, запишан во судскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-3807-0-0-0.

За стечаен судија е определена Драгица Сапунчиева судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот,

како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.03.2003 година, во 8,30 часот во соба 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4411)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 10/03 од 13.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ Драган Никола Митев ТП од Струмица, со жиро сметка бр. 200000025755141 што се води при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се споредува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4461)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 12/03 од 13.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Искомерц 95 ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр.300030000013178 што се води при Комерцијална банка Скопје, но е одлучено истата да не се споредува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4462)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 8/03 од 13.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП на големо и мало увоз-извоз "ЛЕЈДИ 95" ПО од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-49472 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се споредува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (4463)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 10/03 од 29.01.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство промет и услуги

УЛОГИТОС Вело увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, населба Точила 3 Ф2-4/24, Прилеп, запишан во регистарска влошка 01010995?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај со жиро сметка 300020000154847 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (4464)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/03 од 03.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАУЛИ Прилеп ПО Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 81, Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-15097 на Окружен стопански суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници со прехранбени артикли, со жиро сметка 41100-601-265233 во Агенција за работа со блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот немал имот ни за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (4465)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 21/03 од 13.02.2003 година над Трговец поединец за трговија на мало Николче Пецо Груевски ТП с, Радобор-Могиле, со дејност трговија на мало и ж-ска 40300-601-85936 при Агенција за работа со блокирани сметки отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4466)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 10/03 од 06.02.2003 година над ТП за трговија со мешовити стоки "Стебло Комерц" од Битола со Трег. бр. 105/98, со дејност трговија на мало и ж-ска 40300-601-90761 при Агенција за работа со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4467)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 24/03 од 13.02.2003 година над Трговско друштво за производство и трговија Секуловска Верка ПЕЛИСТЕРКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност трговија и ж-ска 500-0000000410-58 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4468)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 245/02 од 03.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство услуги транспорт и трговија ДИЗНИ ШОП увоз-извоз Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. "Пере Тошев" дуќан 6, Точила 4, запишан во регистарска влошка 01014385?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на игри и играчки, со жиро сметка 300020000242147 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот оснивач.

Од Основниот суд во Прилеп. (4469)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 5/03 од 06.02.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало

Велепром ТП од Кичево, ул. "11-ти Септември" бб, со регистарска влошка 01006987-6-01-000 и решение Трег. бр. 840/99 од 20.04.1999 година и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува, стечајна постапка над должникот согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (4470)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 19/03 од 7.02.2003 година, над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало КОЛЕГА-УСА Ристевски Зоран увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност трговска, услужна и производство на жиро сметка 500-0000002981-08 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4729)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 318/02 од 6.02.2003 година, над Приватното претпријатие за трговија, услуги и производство на МАРБИ ВЛАТКО увоз-извоз Битола П.О. со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-63407 при Агенција за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4730)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 23/03 од 13.02.2003 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги ЧИКИТА увоз-извоз Методија Петровски Битола ДООЕЛ со дејност барови и жиро сметка 40300-601-27718 при Агенција за блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4731)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 15/03 од 13.02.2003 година, над Трговец поединец за продажба на мебел Мицевска Гордана Киро МЕБЕЛ-ПРОМЕТ ТП Битола, со дејност трговија на мало со мебел и жиро сметка 500-0000001426-17 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4732)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 11/03 од 13.02.2003 година, над Производното, трговско и услужно друштво Димче ШАМБЕ увоз-извоз с. Д. Српци-Могиле, со дејност трговија на мало и жиро сметка 5000000002332-15 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4733)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 85/02 од 27.12.2002 година, над Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги КОНСАЛТИНГ ПЛУС Фејзула ДООЕЛ с. Г.Седларце, со жиро сметка 210-0543031301-25 и регистарска влошка 0202925-8-01-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (4734)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 1/03 од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, услуги и трговија на Наумоска Маре "КАТЕРИНА" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Мире Цилкоски" бр. 26 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 0100-5421?-8-03-000, со решение Трег. бр. 4233/98 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало во

продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка бр. 300020000188506 во Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност на должникот кој што нема неисплатени обврски спрема доверителите.

Од Основниот суд во Прилеп. (4739)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст.бр.16/02 од 14.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Рудници за олово, цинк и преработка "Злетово" АД Пробиштип, со број на жиро сметка 41401-601-3962 во Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска.

За стечаен управник е определен Зоран Денковски дипломиран економист од Куманово, ул. "Абдула Прешова" бр. 21.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права, на подвижни предмети и права на должникот, на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Испитното рочиште ќе се одржи на 02.04.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 12 во Основниот суд во Штип.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (4740)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 15/03 од 14.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги, угостителство и туризам, трговија експорт-импорт, сообраќај и градежништво "ЈУ-НИОР" ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4741)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 16/03 од 18.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот претпријатие за производство, промет на големо и мало, угостителство и услуги "ФЕНИКС-БД" експорт-импорт ДОО од Гостивар и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4743)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.122/02 од 14.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "СТЕНЧЕ" увоз-извоз ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4744)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 18/03 од 14.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, туризам и услуги АЛИ КОМПАНИ Муксем и Али ДОО експорт-импорт од с. Врпчиште-општина Врпчиште, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4746)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 17/03 од 14.02.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "СИНС" ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4747)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 6/03 од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец колонијал БИСЕР Каролина Кирило Илиоски ТП Прилеп, со седиште на ул. "Адо Лапецот" бр. 26, Прилеп, запишан во регистарска влошка 001699 на Основен суд Битола, со основна дејност трговија на мало со жиро сметка 300020000191513 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само према единствениот основач

Од Основниот суд во Прилеп. (4748)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 4/03 од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија и услуги Станкоска Маријана и други "РОМА" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Мице Козар" бр. 41 Прилеп запишан во регистарска влошка 01009554?-303-000 на Основен суд Битола, со основна дејност производство на облека со жиро сметка 300020000-183850 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само према единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (4749)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 20/03 од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, промет и услуги ИГО КУЗЕ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. "Валевска" бр. 4/1/3 запишан во регистарска влошка 01013436?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност производство на обувки со жиро сметка 300020000002169 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради тоа што должникот должи само према единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (4750)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 107/02 од 28.01.2003 година, отвори стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "АСОРО КОМЕРЦ" од Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 117-2/2 и истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4751)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 11/03 од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за превоз, трговија и услуги на

Драган и Зоран "Зоки-Биб" увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Мечкин Камен" бр. 7, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01009289?-3-06-000, со решение Трег. бр. 3123/99 на Основен суд Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка бр. 41100-601-46694 во Агенција за работа со блокирани сметки-Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради идна неизбежна неликвидност на должникот, непостоење на имот на должникот кој што има неизмирено обврски единствено кон еден работен.

Од Основниот суд во Прилеп. (4752)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 84/2000 од 20.02.2003 година, над Трговското друштво за производство и преработка Петкоски Димче "Текс-промет" увоз-извоз, Трег. бр. 001183 со дејност производство и жиро сметка 40300-601-20652 при Агенција за блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4834)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 61/02 од 31.01.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ТЕСМИ-КОМЕРЦ" експорт-импорт ЦО од с. Форино-Гостиварско и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (4835)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 47/03 од 19.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за трговија и угостителство "3 МАНДАРИНИ" Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. "Дебарца" бр. 3, со жиро сметка број 40100-601-386171 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка број 1-68342-0-0-0 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4742)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 48/03 од 19.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за услуги, трговија и производство "ВИКТОРИЈА СИКРЕТ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во ГТЦ локал бр. 399 и жиро сметка број 300000000413644 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02032639?-8-01-000 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4745)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 559/02 од 19.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство "ИНТЕРКООП" Марјанчо ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Никола Парапунов" бб, со сметка број 40120-601-50300 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, со регистарска влошка број 02023785?-8-01-000 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4815)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 624/02 од 12.02.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за реклама, економска пропаганда и издавачка дејност "ДОГЕР" Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Езерци" бр. 7-б и жиро сметка број 40120-603-14606 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-11284-0-0-0 и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4814)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр.446/02 од 22.01.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕЛАСТ-И" ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 21/6-2, со жиро сметка 40100-601-157571 и регистарска влошка 02023053?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЕЛАСТ-И" ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4813)

Се свикува Собрание на доверителите на стечајниот должник АД "Стоко-Комерц" Битола.

На Собранието ќе се расправа за завршната сметка и завршниот извештај на стечајниот управник.

Се решава за предметите и правата што претставуваат дел од имотот што влегува во стечајната маса што не биле отуѓени, наплатени или претворени во пари.

Доверителите на стечајниот должник можат да го разгледаат завршниот извештај и завршната сметка секој работен ден во работно време во архивата на Основниот суд Битола, каде можат да добијат препис од завршниот извештај.

Собранието ќе се одржи на ден 21.03.2003 година, во 13,00 часот, судница 31 при Основниот суд Битола.

Од Основниот суд во Битола. (4851)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5523/2002 од 28.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042249?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги ИВА-ЕЛПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Руди Чајевец“ бр. 6/53.

Се запишува ликвидаторот Елена Еминовиќ и престанок со работа на: Друштво за производство, промет и услуги ИВА-ЕЛПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Руди Чајевец“ бр. 6/53.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32728)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5522/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013892?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на

Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕР МЕДИКА Глигор ДООЕЛ извоз-увоз ул. „Поп Богомил“ бр. 2-а, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Драган Величковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32729)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 468/2002 од 4.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023162?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија и услуги КУЛТ Драгиша ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Б.Тоска“ бр. 47/4.

За ликвидатор на друштвото се запишува Симјановска Тања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32730)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5662/2002 од 6.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008563?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги МАК-АСИА Ризах експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 58, Скопје.

Се врши запишување на престанок на друштвото со одлука од 15.11.2002 година и запишување на ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32731)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3657/2001 од 5.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02023561?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги ПИРАМИДА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Ленинова“ бр. 19/6, Велес.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за производство, трговија и услуги ПИРАМИДА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Ленинова“ бр. 19/6, Велес - Петрулева Весела.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4453/2002 од 29.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015856?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и услуги ДЕГОР ХЕМ Станка ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр. 168-а, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, промет и услуги ДЕГОР ХЕМ Станка ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Хо Ши Мин“ бр. 168-а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32734)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5364/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024131?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги БУМЕРАНГ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Народни херои“ бр. 23/1-6, Скопје.

Престанок со работа и запишување на ликвидатор на: Друштвото за производство, трговија и услуги БУМЕРАНГ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Народни херои“ бр. 23/1-6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32735)

Ликвидаторот Аница Илиевска од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 19/2-31, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 5483/02 објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, посредување и застапување Санитарија Душица ДООЕЛ увоз-извоз и со број на жиро-сметка 300000001193233 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (3974)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л. бр. 392/01 од 07.12.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "КОГЕР" Ц.О. Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 43, со жиро сметка 40100 -601-115943.

За ликвидатор се определува лицето Михо Герчаков од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 43.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3973)

Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 90 П/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 5642/02 објавува дека Друштвото за производство промет и услуги АБА-ЕКСПОРТ ДОО Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бр. 69, со број на жиро сметка 210-0562411801-34 отворена при ЗПП Филијала, Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (4091)

Ликвидаторот Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 1811/02 од 04.03.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија и услуги СЛАВИЈА-КОМПАНИ експорт-импорт Снежана ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-601-405963 отворена при Агенција за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (4121)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипломиран економист од Тетово, ул. "120" ламела 3, локал 2, тел: 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5952/02 од 25.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги БО-ДИМ Бобан

ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, со жиро сметка 540 0000000 250 90 во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 290/2002 од 22.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и трговија "РИП" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Август Цесарец" бр. 3/3-14 со жиро сметка 40100-601-130275.

За ликвидатор се определува лицето Кандовски Пандо од Скопје, ул. "Август Цесарец" бр. 3/3-14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 157/2002 од 05.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, транспорт и трговија "ФЕРИНГ КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз с. Чегране, со жиро сметка 41510-601-32751.

За ликвидатор се определува лицето Видевска Катина од Скопје, ул. "Наум Макарев" бр. 29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4153)

Ликвидаторот Сретен Тодоровиќ од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83-1/31, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 6252/2002 од 30.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ИВИ-КОЗМЕТИКА Валентин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 15/1-19, со број на жиро-сметка 300000000440804 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4390)

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 4097/2001 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со број на жиро-сметка 40100-601-184163, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (4405)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 124/03 од 13.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Монт-Термо Сашко Стојанов и др. јтд Штип, ул. "Митрашинска" бр. 5, е во ликвидација- прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4422)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и промет со прехранбени производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО Велес, ул. "Крсте Мисирков" бр. 28-1/1 и со број на жиро сметка 41600-601-79066 отворена при ЗПП - Филијала Велес, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4426)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува дека Друштвото за откуп и производство на печурки и други земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше ДООЕЛ Велес, ул. нас. "Тунел" Т2, лам. Б/9 и со број на жиро сметка 200000017732562 отворена при Стопанска Банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4425)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие "ЦАЦ-ТАН" експорт-импорт ДОО Скопје со седиште на ул. "Багдатска" бр. 17.

За ликвидатор се определува лицето Крстева Добрила од Скопје, ул. "Багдатска" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4424)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4410/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024962?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДООЕЛ извоз-увоз с. Бунарцик.

За ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДООЕЛ извоз-увоз с. Бунарцик.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4587)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 233/2003 од 11.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02043929?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за трговија и услуги ДОНЕЛИ-АЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 2/9.

За ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за трговија и услуги ДОНЕЛИ-АЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 2/9.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4588)

Ликвидаторот Тутиќ Нефиса од Скопје, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 32-б, Скопје, запишана во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 5249/2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЈАСМИН Сејдија ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 32-б Скопје, и со број на жиро сметка 300000000988757 отворена при Комерцијална банка а.д. Скопје и жиро-сметка 500000000222642 отворена при Стопанска банка а.д. Битола, Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (4693)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1249/99 од 28.12.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „АНТАР“ Д.О.О. Скопје, ул. „Димитар Влахов“ бб, со жиро сметка 40100-601-165388.

За ликвидатор се определува лицето Манчевски Александар.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4706)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 156/03 и влошка: 02019573?-3-03-000 од 4.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет, услуги и транспорт „ХЕРСИНГ“ ДОО експорт-импорт с. Цепчиште, Цепчиште со жиро с-ка: 540 000000 1009-44 АД Тетовска банка-Тетово и во АД Тутунска банка-Скопје 21000497111601-16, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4820)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 260/03 и влошка: 020010796?-8-09-000 од 4.02.2003 година, објавува де-

ка Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „ФЛО-3“ Насер ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, нас. Дреновец 26 Тетово, со жиро с-ка: 540 000000 1684-56 АД Тетовска банка-Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4821)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1/2003 г., е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ЕГМА“ извоз-увоз - Скопје, со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/1-6 и ж-сметка 40100-601-35197.

За ликвидатор се определува лицето Цветановска Миска од Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 77/6.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација, и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (4759)

Ликвидаторот Момир Степаноски од Скопје, ул. „Ташко Караџа“ бр. 26/34, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 5897/02 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги МОМИМАРК ДОО експорт-импорт, ул. „Ташко Караџа“ бр. 26/34 Скопје, со број на жиро-сметка 300000000892921 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (4770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л. бр. 2/2003 од 16.01.2003 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет со стоки и услуги „РИП-КОМЕРЦ“ ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-1/9.

За ликвидатор се определува лицето Стоилковска Рената од Скопје со стан на ул. „Владимир Комаров“ бр. 36-1/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (4775)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижен имот - нива, 7-ма класа со вкупна површина од 1.308 м², што се наоѓа на КП 2137/1, м.в. „Поле“, КО Долно Соње, сопственост на Мирче Трпевски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник

на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (3745)

Се продава идеална една четвртина од земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП 338, план 2, скица 7, во м.в. "Река", нива, класа 1, во вкупна површина од 7711 м² заведена во ПЛ бр. 1267 за КО Доброшане, сопственост на Денковиќ Љубиша од Куманово, ул."И.Л. Рибар" бр. 67, за вкупна купопродажна цена од 230.000 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул."11 Октомври" бр. 4. (4176)

Се продава недвижност по пат на усно јавно наддавање и тоа: КП бр. 3722/1 со ПЛ. ск.мв."Град" под објект со П=138 м² и под двор со П=169 м² и сите заведени во поседовен лист бр. 1437 за КО Кичево, издадени од ГРУ-Одделение за премер и катастар Кичево, сопственост на должникот Тренески Воислав, ул."Маршал Тито"бр. 20, Кичево, по пат на усно јавно наддавање со почетна најниска цена од 16.015.763,00 денари, согласно извештајот за извршена проценка од 13.05.2002 година од Стопанска банка АД Скопје, филијала Кичево, кое ќе се одржи во просториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. "Кузман Јосифовски Питу"бб, на ден 14.03. 2003 година, со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните лица за купување за заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усното јавно наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно наддавање положат 10% од утврдената најниска почетна цена на недвижноста.

Заложената недвижност може да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини.

Наддавањето се заклучува по истек на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. Купувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. Во спротивно, го губи правото на враќање на гаранцијата. Данокот на промет на предметната недвижност го плаќа купувачот. (4178)

Се продава недвижност по пат на усно јавно наддавање и тоа: КП бр. 81/1 м.в. "Село" двор со П=492 м² и КП бр. 81/1 м.в. "Село" под објект со П=106 м² заведени во ПЛ бр. 370 за КО Другово сопственост на должникот Миноски Трајче, с. Добреноец, Кичево, по пат на усно јавно наддавање со почетна најниска цена од 1.364.000,00 денари (согласно извештајот за извршена проценка бр.1-5/50 од 24.01.2003 година, од Стопанска банка АД централа Скопје, филијала Кичево) кое ќе се одржи во просториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул."Кузман Јосифовски Питу" бб на ден 17.03.2003 година со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните лица за купување за заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усното јавно наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно

наддавање положат 10% од утврдената најниска почетна цена на недвижноста.

Заложената недвижност може да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини.

Наддавањето се заклучува по истек на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. Купувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна цена најдоцна во рок од 8 дена под денот на продажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на гаранцијата. Данокот на промет на предметната недвижност го плаќа купувачот. (4179)

Се продава недвижност по пат на усно јавно наддавање и тоа: стан кој се наоѓа на ул." 4 јули" бр. 186/3 со површина од 78,90 м² или вкупно со подрум П=83,64 м² сопственост на должникот Мицкоски Бранко и Мицкоска Марионка, ул."4 јули" бр. 186/3 Кичево по пат на усно јавно наддавање со почетна најниска цена од 1.711.200,00 денари (согласно извештајот за извршена проценка бр. 1-5/51 од 24.01.2003 година од Стопанска банка АД централа Скопје, филијала Кичево) кое ќе се одржи во просториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб на ден 15.03.2003 со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните лица за купување за заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усното јавно наддавање, доколку најдоцна до денот на усното јавно наддавање положат 10% од утврдената најниска почетна цена на недвижноста.

Заложената недвижност може да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини.

Наддавањето се заклучува по истек на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. Купувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на гаранцијата. Данокот на промет на предметната недвижност го плаќа купувачот. (4181)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Нива на КП бр. 5986/1, м.в."Белград" кл.5, со површина од 5430 м², кој имот е заведен на Имотен лист број 1387 КО Кавадарци 1 вон за цена од 50.000 денари, сопственост на Гоко Горѓиев од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4182)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Нива на КП 522 на м.в. "Лигоец" кл.5 со површина од 1620 м² и нива на КП 522 на место викано "Лигоец" кл. 4 со површина од 2638 м² и двете заведени во поседовен лист број 137 за КО Царев Двор, сопственост на продавачот Чорлевски Дане Симо од Скопје, за цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Мите Богоевски" бб, Ресен. (4183)

Сопственикот Златановски Милан Коста од Скопје, с. Визбегово, од својата недвижност 8/171 идеални делови од нива 5 класа со вкупна површина од 43.013 м² во м.в. "Орманче" на КП 234 КО Визбегово, запишано во поседовен лист број 450, го продава за 800,00 денари 1 м².

Се повикуваат сосопствениците на недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувовски, општина Чаир, Скопје, ул."2 Македонски бригади" број 54. (4076)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците и тоа Агуши Неџат, Имран, Исман и Цеврије на по 1/10 идеален дел, а Агуши Асан на 5/10 идеален дел им нудат на продажба вкупно 9/10 идеален дел од нива 4 класа од вкупно 1391 м² устроена на КП 3375 план 7, скица 8, в.м."Леништа", запишана во ПЛ 1897 за КО Радишани, под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за цена од 340,00 денари по 1 м². Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (4080)

Се продава недвижен имот 1/32 недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр.245, место викано "Бања", нива, со површина од 7367 м², видно од ПЛ број 106, КО Глуво,Бразда, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Урдаревиќ Душан за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (4095)

Се продава недвижен имот-1/2 идеален дел од ов. градина, 4-та класа, со вкупна површина од 4.102 м², што се наоѓа на КП 1120/3, м.в."Стари лозја" КО Катланово, сопственост на Јовица Христовски од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр.24, локал 23 (ДТЦ Стара Рампа). (4105)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хипотека на деловен простор во Скопје, построен на КП број 1105, дел 2, зграда 1, влез 001, приземје, локал 003, со намена 00570 на ул."Џон Кенеди" бр.5, со површина од 60 м², во Катастарска општина Центар 1, видно од Имотен лист број 45237 за КО Центар 1 издаден од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар-Скопје, сопственост на заложниот должник Друштво за трговија и услуги "ДРИМКОЛ ПРОМЕТ" Венко и останати, друштва со ограничена одговорност увоз-извоз Вевчани, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, воспоставена со нотарски акт-Договор за хипотека со својство на извршна исправа ОДУ број 78/03 од 17.02.2003 година, кај нотарот Мери Весова, со седиште во општина Горче Петров, Скопје. (4113)

Се продава недвижен имот - 250 м² од нива, 5-та класа со вкупна површина од 2007 м², што се наоѓа на КП 555, м.в. "Горна Присојница", КО Сопиште, сопственост на Спасо Тасевски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул."Иван Козаров"бр.24, локал 23 (ДТЦ Стара Рампа). (4407)

Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје на КП 4032, план 007, скица 006 во м.в."Шивечка", катастарска класа 4 во површина од 6038 м² во КО Кавадарци 1 вон, заведено во Имотен лист бр. 3122 КО Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Темелкова Петар Атанаса од Кавадарци, ул."Гуро Салај" бр. 3, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојановска ул."ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (4133)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште кое во катастарска евиденција е заведено како КП 721, план 4, овошна градина, класа 2, во место викано "Под Село", КО Бујковци, во површина од 2410 м², сопственост на Јовановски Душан од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 148.800,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство при купувањето.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Снежана Бубевска, бул."Јане Сандански" бр. 24, локал 5, Скопје. (4408)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/10 идеален дел од КП 480/3, план 9, овошна градина, класа 4, во место викано "Странка", КО Катланово, во површина од 1000 м², 7/10 идеален дел од КП 480/3, план 9, нива, класа 5, во место викано "Странка", КО Катланово, во површина од 1000 м² и КП 480/4, план 9, нива, класа 5, во место викано "Странка", КО Катланово, во површина од 600 м², сопственост на Соња Трајановска од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат оравото на првенство при купувањето.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Снежана Бубевска, бул. "Јане Сандански" бр. 24, локал 5, Скопје. (4409)

Се објавува оглас за продажба-размена на недвижности на име Адвокат васил Ивановски, ул. "Атинска" бр. 7 б, за цена 60,00 денари за 1 м², рок на пријавување 30 дена во спротивно се губат предимствените права за сосопствениците-соседи за недвижности:

Продажба:

КО Брњарци КП 703, КП 888, КП 891,302,

КО Бујковци КП 808/1 и КП 808/2,

КО Арачиново КП 645/1,

КО Индигово КП 144/1 и КП 144/2,

КО Црешево КП 1224 КП 2606, КП 1061,

КО Идризово КП 377/6 м.в. "Дрма".

Размена:

Црешево КП 1138, КП 1212, КП 2888, КП 2988, КП 3007 Стајковци КП .749. (4411)

Се продава недвижен имот К.П. бр. 339/1, на м.в. "Село", овошна градина, класа 3, со површина од 467м² К.П. бр. 340, на м.в. "Село", под објект, со површина од 87м² и К.П. бр. 340, на м.в. "Село", овошна градина, класа 3, со површина од 457м², по Поседовен лист бр. 240 за КО Радиовце, сопственост на Аврамовски Аврамов Димитрија, од с. Радиовце, за вкупна купопродажна цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чиј имот граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" бр. 61, Тетово. (4726)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 335, м.в. "Лагот", класа 2, со површина од 5171м², кој имот е заведен на Имотен лист бр. 255, КО Паликура, за цена од 60.000,00 денари, сопственост на Љубо Пешов од Росоман.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41.

Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4727)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 564, м.в. "Рамниште", класа 4, со површина од

3654м², кој имот е заведен на Имотен лист бр. 193, КО Дебриште, за цена од 15.000,00 денари, сопственост на Луиза Војнеска од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41.

Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (4728)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1755488/02 издаден од СБР-Куманово на име Аљили Ибраим, с. Отља, Куманово. (4164)

Пасош бр. 1612208/01 издаден од СБР-Тетово на име Нухији Сулејман, с. Јажинце, Тетово. (4167)

Пасош бр. 1436354 издаден од СБР-Св. Николе на име Митевски Јовица, ул. "25-ти Мај" бр. 7, Св. Николе. (4173)

Пасош бр.1513873 издаден од СБР-Скопје на име Исмаили Љиман, ул. "Ц. Димов" бр. 29/1-2, Скопје. (4175)

Пасош бр. 1522677/01 издаден од СБР-Скопје на име Насер Рамадани, ул. "Кримска" бр. 85, Скопје. (4177)

Пасош бр. 927468/96 издаден од СБР-Гостивар на име Адеми Мустафа, с. Градец, Гостивар. (4189)

Пасош бр. 1486893/01 издаден од СБР-Тетово на име Шаипи Ёнвер, с. Селце Кеч, Тетово. (4205)

Пасош бр. 1689338 на име Штерјоска Сузана, ул. "М. Матак" бр. 7, Крушево. (4220)

Пасош бр. 1140941 издаден од СБР-Скопје на име Демир Неџип, ул. "Гарибалди" бр. 4-а, Скопје. (4234)

Пасош бр. 1294189/99 издаден од СБР-Скопје на име Расим Сали, с. Брест, Скопје. (4284)

Пасош бр. 590932/95 издаден од СБР-Гостивар на име Селими Фазбире, с. Балин Дол, Гостивар. (4303)

Пасош бр. 1046119/97 издаден од СБР-Куманово на име Низамедин Емрулаи, с. Отља, Куманово. (4326)

Пасош бр. 1314210/99 издаден од СБР-Тетово на име Емрули Јакуп, с. М. Речица, Тетово. (4331)

Пасош бр. 1474994/00 издаден од СБР-Тетово на име Целили Нусрет, с. Д. Лешница, Тетово. (4332)

Пасош бр. 1677115 на име Ахмедов Ештреф, с. Бањско бр. 51, Струмица. (4333)

Пасош бр. 1369263/00 издаден од СБР-Гостивар на име Рамадани Арбен, с. Градец, Гостивар. (4384)

Пасош бр. 1156517/98 издаден од СБР-Тетово на име Хамзи Мујдин, с. Стримница, Тетово. (4385)

Пасош бр. 1417419/00 издаден од СБР-Скопје на име Кадриу Арбана, ул. "Н. Малешевски" бр. 39/5-4, Скопје. (4386)

Пасош бр. 345379/94 издаден од СБР-Куманово на име Авдији Момин, с. Опае, Куманово. (4391)

Пасош бр. 1451764/00 издаден од СБР-Скопје на име Рамадани Мервин, Скопје. (4392)

Пасош бр. 433071 издаден од СБР-Скопје на име Исени Нусрет, ул. "378" бр. 15, Скопје. (4401)

Пасош бр. 346971 издаден од СБР-Куманово на име Осман Асани, ул. "Принципова" бр. 10, Куманово. (4402)

Пасош бр.1574731 издаден од СБР-Скопје на име Сејфулау Келменд, ул. "Радишанска" бр. 41-а, Скопје. (4403)

Пасош бр. 1574746 издаден од СБР-Скопје на име Сејфулау Бекир, ул. "Радишанска" бр. 41-а, Скопје. (4404)

Пасош бр. 1779375/02 издаден од СБР-Тетово на име Илази Алји, с. Групчин, Тетово. (4406)

Пасош бр. 1494978 на име Ќамилоски Јусуф, с. Црнилиште, Прилеп. (4415)
 Пасош бр. 127587 на име Ѓорѓиоски Пеце, нас. Точила К5 В-9, Прилеп. (4416)
 Пасош бр. 824957/96 на име Абдулазизи Азмир, с. Сенокос, Гостивар. (4417)
 Пасош бр. 423611 на име Јовица Петковски, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 10-А, Куманово. (4418)
 Пасош бр. 730362 на име Џамбазов Александар, ул. "Кирил и Методи" бр. 9/1, Штип. (4419)
 Пасош бр. 1149422 на име Ефремов Горанче, ул. "Косовска" бр. 149, Штип. (4420)
 Пасош бр. 0488072 на име Јован Стојчев, Радовиш. (4421)
 Пасош бр. 1140202 на име Оливер Данилов, с. Прибачево, Кочани. (4052)
 Пасош 1184035 издаден од СБР-Скопје на име Садула Салиев, ул. "Петар Драганов" бр. 17, Скопје. (4423)
 Службена патна исправа бр. S 0002207 издадена од Министерство за надворешни работи на име Малинка Ристевска Јорданова, Скопје. (4429)
 Пасош бр. 670543/95 на име Камбери Раиф, с. Неготино, Гостивар. (4431)
 Пасош бр. 0568416/95 на име Панов Кирил, ул. "Антигона" бр. 7, Неготино. (4432)
 Пасош бр. 1320168 на име Вејселовски Екуран, с. М. Папарник, Дебар. (4433)
 Пасош бр. 1359929 на име Насуфи Назим, с. Велешта, Струга. (4436)
 Пасош бр. 1127336 на име Џелили Муамедин, с. Чегране, Гостивар. (4437)
 Пасош бр. 939690/97 на име Мерсели Телат, с. Чегране, Гостивар. (4438)
 Пасош бр. 1507918/01 на име Хајдари Хаким, с. Градец, Гостивар. (4439)
 Пасош бр. 1110271 на име Пешов Фиданчо, ул. "Цветан Димов" бр. 10, Кочани. (4440)
 Пасош бр. 1359132 на име Мирзо Рухана, ул. "22-ри Декември", Дебар. (4442)
 Пасош бр. 1641768/01 издаден од СБР-Скопје на име Алиовски Нехат, ул. "Г. П. Христов" бр. 6/2-5, Скопје. (4452)
 Пасош бр. 1417639 издаден од СБР-Скопје на име Фасли Идризи, с. Добрино, Скопје. (4598)
 Пасош бр. 464197/94 издаден од СБР-Тетово на име Јусуфи Заим, с. Г. Палчиште, Тетово. (4599)
 Пасош бр. 1532613/01 издаден од СБР-Скопје на име Линдита Муарем, ул. "154" бр. 35, Скопје. 4630
 Пасош бр. 0477432 издаден од СБР-Скопје на име Ангеле Јанески, ул. "Т. Хаџи-Јанев" бр. 7/4-2, Скопје. (4684)
 Пасош бр. 1149008 на име Бесимова Мукерем, с. Нижеполе, Битола. (4707)
 Пасош бр. 1718889/02 на име Бесарт Асани, с. Корошишта, Струга. (4708)
 Пасош бр. 238271 на име Абдиу Невзије, с. Зајас, Кичево. (4709)
 Пасош бр. 1481614 на име Зекири Лифет, Гостивар. (4710)
 Пасош бр. 1498573 на име Тони Ангелов, с. Нивичани, Кочани. (4711)
 Пасош бр. 1517023/01 издаден од СБР-Скопје на име Зекирија Љатиџи, ул. "Јајце" бр. 5-а, Скопје. (4721)
 Пасош бр. 691703 на име Наумовска Јасминка, ул. "Јане Сандански" бр. 56, Битола. (4704)
 Пасош бр. 0919979 на име Вангелов Костадин, ул. "Владо Кантарџиџи" бр. 20, Гевгелија. (4737)
 Пасош бр. 1337069 на име Волина Берат, с. Радолиште, Струга. (4753)
 Пасош бр. 1503632 на име Исмаили Фидан, ул. "1" бр. 87, с. Долно Коњаре, Куманово. (377)
 Пасош бр. 1247064 издаден од СБР-Гостивар на име Ариџи Мирсад, с. Ломница, Гостивар. (4795)

Пасош бр. 1106616/98 издаден од СБР-Скопје на име Мемедовска Сузана, ул. "518" бр. 59 с. Јурумлери, Скопје. (4760)
 Пасош бр. 1353276/00 издаден од СБР-Скопје на име Белчев Роберт, ул. "Сава Михајлов" бр. 66, Скопје. (4768)
 Пасош бр. 645518/95 издаден од СБР-Скопје на име Велевска Вергинија, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 19/3-8, Скопје. (4781)
 Пасош бр. 1240862 на име Соколов Дејан, ул. "Кочанска" бр. 28, Штип. (4786)
 Пасош бр. 1487055 на име Соколова Силвана, ул. "Кочанска" бр. 28, Штип. (4787)
 Пасош бр. 243961/94 издаден од СБР-Куманово на име Јакимовска Родик Светлана, ул. "И. Тричковиќ" бр. 37, Куманово. (4801)
 Пасош бр. 1400274/00 издаден од СБР-Тетово на име Џемајли Беќири, с. Шипковица, Тетово. (4802)
 Пасош бр. 1420398/00 издаден од СБР-Скопје на име Идриз Зибири, с. Кондово ул. "101" бр. 10, Скопје. (4804)
 Пасош бр. 1252247/99 издаден од СБР-Куманово на име Јетула Керими, с. Опае, Куманово. (4805)
 Пасош бр. 160379/94 издаден од СБР-Скопје на име Стоимир Коцевски, ул. "В. Смилевски" бр. 84/1 с. Стајковци, Скопје. (4807)
 Пасош бр. 1350073/00 на име Јакупи Ирфан, с. Д. Бањица, Гостивар. (4808)
 Пасош бр. 848358/96 на име Блажески Љупчо, ул. "Мирче Ацев" бр. 8-Б, Струга. (4811)
 Пасош бр. 1159208 на име Рамадан Урим, Дебар. (1566)
 Пасош бр. 1112168 на име Сашо Ѓорѓиевски, ул. "Даме Груев" бр. 135/а-3, Битола. (29743)
 Пасош бр. 1500614 на име Волканоски Александар, ул. "Питу Гули" бр. 102, Охрид. (32242)
 Пасош бр. 1539512 издаден од СБР-Скопје на име Сулејмани Абдулладри, ул. "Партизански одреди" бр. 10/10, Скопје. (4822)
 Пасош бр. 1379625/00 издаден од СБР-Скопје на име Ахмеди Сабедин, с. Трубареве, Скопје. (4843)
 Пасош бр. 1168662/99 издаден од СБР-Куманово на име Ибраим Ќазим, ул. "Б. Шабани" бр. 5, Куманово. (4853)
 Пасош бр. 0216734 на име Џемовски Фиќири, с. Мали Папарник, Дебар. (4863)
 Пасош бр. 1441889/01 издаден од СБР-Куманово на име Ариџи Аднан, с. Оризаре, Куманово. (4872)
 Пасош бр. 1260984/99 издаден од СБР-Скопје на име Бесник Гуџуџи, ул. "Браќа Реџепаџиќ" бр. 15, Скопје. (4878)
 Пасош бр. 912996 на име Весели Демиралџи, с. Чегране, Гостивар. (4881)
 Пасош бр. 885438 на име Крлески Круме, с. Велгошти, Охрид. (4882)
 Пасош бр. 1795616/02 на име Трајчевска Цветанка, с. Конопница, Крива Паланка. (4883)
 Пасош бр. 1637167 издаден од СБР-Тетово на име Емини Бењемин, ул. "Мурат Баџтиџари" бр. 73, Тетово. (4887)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 86/02 за пасош бр. 1143677 на име Меваип Раман, с. Градец, Гостивар, наместо "Раман" треба да стои "Рамадани". (30564)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 94/02 наместо пасош бр. "136063" треба да стои пасош бр. "1360663" а, наместо "Меноноски" треба да стои "Меноски" Илми, с. Мислодежда, Струга. (32467)
 Чекови од тековна сметка бр. 13936877 од бр. 52-09549 до бр. 5209554 и бр. 227648, 227649, 227650. издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Савеска Митра, Скопје. (4154)

Чекови од тековна сметка бр. 14893642 од бр. 55-75753 до бр. 575762 и бр. 575907 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тенчев Јордан, Скопје. (4170)

Чекови од тековна сметка бр. 11967080 со бр. 16-44460 и бр. 1644461 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бојковска Спировска Радмила, Скопје. (4270)

Чекови од тековна сметка бр. 12560-33 со бр. 1010-579 и бр. 1010580 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Атанасовска Весна, Скопје. 4330

Чекови од тековна сметка бр. 12805550 од бр. 630-7678 до бр. 6307681 и бр. 8404 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Амети Решат, Скопје. (4394)

Чек од тековна сметка бр. 166373 55 со бр. 00280-00023741 издаден од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Штип на име Јанкова Ица, Штип. 4677

Чек од тековна сметка бр. 7096583 со бр. 0002001-091440 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Сретеноска Славица, Скопје. (4723)

Чекови од тековна сметка бр. 2178103 од бр. 660-5355 до бр. 6605360 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Белевска Василка, Скопје. 4738

Чекови од тековна сметка бр. 14804845 со бр. 11-38841, 1156831, 5888480, 1138842, 1138843, 1138838, 1156829, 1138840 и бр. 1156830 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Џезаир Садик, Скопје. (4756)

Чекови од тековна сметка бр. 16533-34 со бр. 116-7931, 1167935, 1167936 и бр. 1167937 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Лазароски Сашо, Скопје. (4785)

Чекови од тековна сметка бр. 144/1 со бр. 512792 51-2793 и бр. 512794 издадени од Тутунска банка АД Скопје на име Велковска Соња, Скопје. (4832)

Чекови од тековна сметка бр. 392774 од бр. 5929404 до бр. 5929407 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дилавер Мустафа, Скопје. (4847)

Работна книшка на име Наим Брава, Скопје. 4156

Работна книшка на име Шанева Биљана, Скопје. (4162)

Работна книшка на име Ибраимова Семра, ул. "Мачва" бр. 9, Битола. (4180)

Работна книшка на име Неџири Нехази, Тетово. (4193)

Работна книшка на име Лимами Адем, Тетово. (4194)

Работна книшка на име Ѓорѓиева Јулија, с. Фурка, Гевгелија. (4196)

Работна книшка на име Етеми Суби, с. Богојци, Струга. (4203)

Работна книшка на име Попоска Соња, ул. "Кеј Вардар" бр. 15, Гостивар. (4211)

Работна книшка на име Верица Кочоска, Скопје. (4383)

Работна книшка на име Драгица Митева, Скопје. (4393)

Работна книшка на име Ибиш Салии, Скопје. (4396)

Работна книшка на име Енгин Ајро, Скопје. 4397

Работна книшка на име Филиповиќ Мирјана, Скопје. (4427)

Работна книшка на име Ракип Маслани, с. Арачиново, Скопје. (4428)

Работна книшка на име Абдоски Агим, с. Октиси, Струга. (4444)

Работна книшка на име Николоски Темелко, Гостивар. (4445)

Работна книшка на име Ангеловски Воислав, с. Туралево, Кратово. (4447)

Работна книшка на име Коцев Дончо, с. Сурдулица, Радовиш. (4449)

Работна книшка на име Азра Хасановиќ, Скопје. (4494)

Работна книшка на име Силвана Мицеска Николова, ул. "Е. Кардељ" бр. 7/53, Битола. (4655)

Работна книшка на име Тафилоска Сабија, Струга. (4663)

Работна книшка на име Селмани Озан, с. Велебрдо, Гостивар. (4664)

Работна книшка на име Мицевски Гоце, с. Биљановце, Куманово. (4666)

Работна книшка на име Китановски Ивица, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 9, Куманово. (4667)

Работна книшка на име Балтовски Г. Славе, с. Русиново, Берово. (4669)

Работна книшка на име Дурмишовски Саит, Пробиштип. (4670)

Работна книшка на име Сузана Витанова, с. Ињево, Радовиш. (4671)

Работна книшка на име Николов Ѓорѓи, с. Дрен, Демир Капија. (4672)

Работна книшка на име Ѓулзаде Ибраимоска, ул. "Дрварска" бр. 28, Прилеп. (4674)

Работна книшка на име Павлоски Сашко, ул. "К. Волнароски" бр. 127, Прилеп. (4675)

Работна книшка на име Каревска Верка, ул. "Дебарца" бр. 27, Прилеп. (4679)

Работна книшка на име Ибиш Муковиќ, Скопје. (4681)

Работна книшка на име Ристовска Стојна, Скопје. (4686)

Работна книшка на име Зендељи Бедри, с. Огља, Куманово. (4689)

Работна книшка на име Раткова Маја, ул. "Загребачка" бр. 2, Делчево. (4690)

Работна книшка на име Коцев Т. Ангелчо, ул. "Гоце Делчев" бр. 34, Св. Николе. (4691)

Работна книшка на име Коцев Петре, ул. "О. Шутев" бр. 40, Велес. (4692)

Работна книшка на име Асановски Рамадан, Скопје. (4754)

Работна книшка на име Казим Усамедин, Скопје. (4757)

Работна книшка на име Џафер Идризи, Скопје. (4761)

Работна книшка на име Јашари Бајрам, ул. "С. Наумов" бр. 138, Битола. (4762)

Работна книшка на име Каровски Николче, с. Драгарино, Битола. (4763)

Работна книшка на име Цонев Стојан, ул. "Илинденска" бр. 52, Винаца. (4767)

Работна книшка на име Зендељи Бурим, с. Матејче, Куманово. (4778)

Работна книшка на име Дарко Стојковски, ул. "К. Ј. Питу" бр. 29, Делчево. (4779)

Работна книшка на име Ајља Махмут, Скопје. (4803)

Работна книшка на име Горгиевски Бојанче, Скопје. (4812)

Работна книшка на име Илија Цингароски, Скопје. (4818)

Работна книшка на име Мимоза Тосева, Скопје. (4819)

Работна книшка на име Манасиева Фруска, Скопје. (4846)

Работна книшка на име Нора Абедини, Скопје. (4850)

Работна книшка на име Нермин Ацами, Скопје. (4854)

Работна книшка на име Данилоски Злате, с. Железна Река, Гостивар. (4856)

Работна книшка на име Трајановска Валентина, ул. "П. Шалевски" бр. 14-Г, Битола. (4857)

Работна книшка на име Љумаковски Борче, ул. "В. Карангелески" бр. 62/2, Битола. (4858)

Работна книшка на име Настовска Гордана, ул. "Д. Војвода" бр. 1/2, Охрид. (4860)

Работна книшка на име Христоски Звонко, ул. "Климент Охридски" бр. 8, Прилеп. (4865)

Работна книшка на име Рамаданоски Алија, Струга. (4867)

Работна книшка на име Ријани Шкељким, с. Зајас, Кичево. (4868)

Работна книшка на име Беличоски Тони, ул. "4-ти Јули" бр. 182-27, Кичево. (4870)

Работна книшка на име Ласте Димитров, с. Видо-виште, Кочани. (4876)

Работна книшка на име Пеев Боро, Гевгелија. (4879)

Воена книшка на име Лека Лена, Струга. (4213)

Воена книшка на име Златко Владов, ул. "ЈНА" бр. 21, Велес. (4434)

Воена книшка на име Авдиовски Идриз, Скопје. (4682)

Воена книшка на име Мустафов Таир, Кратово. (4688)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска"-с. Патишка Река-Скопје на име Ариф Ишлер, с. Патишка Река, Скопје. (4166)

Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Рилинда"-с. Лојане на име Камбери Севдие, ул. "М. Стојановик" бр. 48, Куманово. (4184)

Свидетелства од 1 до 8 одделение на име Стефанова Сања, Три Чешми, Штип. (4187)

Свидетелство од 8 одделение на име Шанин Фази-ле, с. Отушиште, Тетово. (4190)

Свидетелство на име Ахмети Улбер, с. Слатино, Тетово. (4192)

Свидетелство на име Наумоски Тони, нас. Точила бр. 2 Д2 2/3, Прилеп. (4199)

Свидетелство од 1 година на име Ибраими Беаре, с. Дворце, Скопје. (4241)

Свидетелство од 8 одделение на име Салија Фатиме, с. Непроштено, Тетово. (4446)

Свидетелство на име Стојкова Данка, с. Пода-реш, Радовиш. (4448)

Свидетелство од 8 одделение на име Маил Бекиров, с. Коцалија, Радовиш. (4450)

Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа Мехмедов, с. Коцалија, Радовиш. (4451)

Свидетелство од 5 одделение на име Тефикова Асановска Рената, Куманово. (4527)

Свидетелство на име Јовановски Марјанчо, Радовиш. (4530)

Свидетелство од 4 одделение на име Асаноска Емина, Струга. (4658)

Свидетелство од 8 одделение на име Мавмудоска Ацера, Струга. (4660)

Свидетелство на име Халил Бајрами, с. Ваксинце, Куманово. (4665)

Свидетелства на име Јованов Драги, с. Раштани, Велес. (4676)

Свидетелство од основно образование на име Нуроски Целал, Струга. (4678)

Свидетелство од 8 одделение на име Јубицет Сина-ни, с. Групчин, Тетово. (4683)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Гуро Салај"-Скопје на име Боцевска Даниела, Скопје. (4685)

Свидетелство од 8 одделение на име Шафи Ајрули, с. Доброште, Тетово. (4687)

Свидетелство од 8 одделение на име Мемешоска Ашине, Прилеп. (4698)

Свидетелство од 4 одделение на име Џафероски Мирзет, Прилеп. (4699)

Свидетелство на име Алили Сафет, с. Нераште, Тетово. (4764)

Свидетелства на име Сулејмани Атице, с. Нераште, Тетово. (4765)

Свидетелство на име Алили Камиле, с. Нераште, Тетово. (4766)

Свидетелство од 8 одделение на име Мемедов Мемед, с. Корешница, Неготино. (4769)

Свидетелство на име Сафет Јакупи, с. Бузалково, Велес. (4771)

Свидетелство од 7 одделение на име Фејзулоска Вергина, с. Пресил, Крушево. (4772)

Свидетелство од 8 одделение на име Јовановска Зора, с. Д. Седларце, Тетово. (4773)

Свидетелство на име Танаскоска Андријана, Охрид. (4774)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Михајловиќ Снежана, Куманово. (4777)

Свидетелство на име Балтовски Славчо, с. Руси-ново, Берово. (4780)

Свидетелство од 8 одделение на име Усин Селман, с. Радање, Штип. (4782)

Свидетелство на име Горунковски Игор, Радовиш. (4783)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лиман Каба"-с. Љуботен - Скопје на име Назиф Исенов, с. Љуботен, Скопје. (4817)

Свидетелство од 8 одделение на име Тафилоски Фарук, Струга. (4859)

Свидетелство од 8 одделение на име Јордановски Блаже, Велес. (4862)

Свидетелство од средно образование на име Димоски Игор, Прилеп. (4864)

Свидетелство од 8 одделение на име Велиу Бајрам, Тетово. (4871)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Н. Фрашери"-Тетово на име Африм Емини, Тетово. (4873)

Свидетелство од 8 одделение на име Џаврет Сулејмани, с. Ново Село, Тетово. (4874)

Свидетелство на име Имери Шенаси, Тетово. (4875)

Свидетелство од 1 година на име Арсовска Кристина, Куманово. (4877)

Свидетелство на име Рамановски Нафи, Велес. (4880)

Ученичка книшка од основно образование на име Јованов Јован, Радовиш. (4533)

Ученичка книшка издадена од ТЦУ "Наце Буѓони"-Куманово на име Бојковиќ Зоран, Куманово. (4700)

Индекс бр. 5329 на име Елизабета Гошева, ул. "Маршал Тито" бр. 11/3/32, Валандово. (4188)

Индекс бр. 7715 издаден од Земјоделски факултет - Скопје на име Тримовска Лидија, Скопје. (4755)

Индекс бр. 319 издаден од Факултет за Физичка култура - Скопје на име Петрески Драган, Скопје. (4849)

Штедна книшка на име Ристова Станка, с. Д. Црни-лиште, Св. Николе. (4861)

Штедна книшка бр. 203793-51 издадена од Комер-цијална банка на име Владо Котевски, ул. "И. Ата-насовски" бр. 497, Битола. (4866)

Даночна картичка бр. 4030000382028 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Кум Димче, Скопје. (4827)

Диплома на име Стојов Ацо, ул. "Ударничка" бр. 12, Кочани. (4185)

Диплома издадена од ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје на име Тоница Димитровска, Скопје. (4312)

Диплома на име Сашко Василев, ул. "Л. Колишев-ски" бр. 52, Пирава, Валандово. (4430)

Диплома од средно образование на име Милеска Моника, ул. "М. Цепенко" бр. 24, Прилеп. 4680

Диплома на име Абазии Шефит, с. Врпчиште, Гос-тивар. (4701)

Диплома издадена од "Перо Наков"-Куманово на име Михајловиќ Снежана, ул. "Г. Петров" бр. 55, Ку-маново. (4776)

Лична карта на име Фазлијевиќ Џемиле, ул. Кар-буница бр. 11, Скопје. (4413)

Здравствена книшка на име Даринка Ѓорѓиева, Пробиштип. (4186)

- Здравствена книшка на име Стојановски Рашко, Велес. (4198)
- Здравствена книшка на име Еминов Јашар, Велес. (4435)
- Здравствена книшка на име Ѓошева Марија, Велес. (4443)
- Здравствена книшка на име Сунај Усеинов, Велес. (4673)
- Здравствена книшка на име Трајкова Слаѓана, Велес. (4694)
- Здравствена книшка на име Петров Борис, Велес. (4695)
- Здравствена книшка на име Мујовиќ Един, с. Жи-тоше, Крушево. (4697)
- Штедна книшка бр.68812676 издадена од Комер-цијана банка АД Скопје на име Кардашевска Вера, Скопје. (4169)
- Даночна картичка 0070719 издадена од Управа за јавни приходи на име Петров Сашко, Радовиш. (4225)
- Даночна картичка бр.4030001408349 издадена од УЈП на име Шелтер центар, Скопје. (4400)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-ходи на име Куличева С. Сузана,Гевгелија. 4441
- Даночна картичка бр. 4030998375712 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Шарк Мак ДОО, Скопје. (4512)
- Даночна картичка сер. бр. 0035043 издадена од Управа за јавни приходи на име АМД Стрела, Стру-мица. (4713)
- Даночна картичка бр. 4026993108450 издадена од Управа за јавни приходи на име ДООЕЛ Митица, с. Вевчани, Струга. (4784)
- Престанува со вршење на самостојна занаетска дејност СЗД "Филип", Скопје. (4155)

Согласно член 12, став 3 од Законот за договорен залог, ДОО Раде Кончар -Алатница-Скопје објавува:

На ден 11.02.2003 година, во Интабулационото одделение на Основниот суд Скопје I-Скопје согласно договорот бр. 08/02 од 17.12.2002 година, извршена е промена на доверителот-корисникот на хипотеците за-ведени под Р. бр. 250/98 и Р. бр. 312/00, а кои се вос-поставени на недвижниот имот на должникот-ДОО Ра-де Кончар-Алатница-Скопје.

Согласно наведената промена, доверител-корисник на хипотеците воспоставени на недвижниот имот на ДОО Раде Кончар-Алатница-Скопје, заведени под Р. бр. 250/98 и Р. бр. 312/00, е ДОО РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје.

Подносител
ДОО РАДЕ КОНЧАР
АЛАТНИЦА-Скопје

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 2, член 16, член 35,36, 37, 38, 39 и 40 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВА-ЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Железничка" бб.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите, (прва-фаза-фаза на претквалификација), како можни носители на следната набавка:

- резервација на авио-билети за службени патувања на членовите на Владата на Република Македонија и на другите функционери, раководни и други работници во органите на државната управа.

1.3. Набавката ќе се извршува во Скопје, за потре-бите на органите на државната управа, односно за ко-рисниците утврдени со Одлуката за основање на Служ-бата и со Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата.

Услугите треба да се извршуваат според пропиша-ните стандарди или меѓународните стандарди прифате-ни во Република Македонија.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица кои се реги-стрирани за вршење на ваква дејност.

1.5. Набавката на услугите може да се подели на повеќе понудувачи.

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно со Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Службата за општи и заеднички работи на Вла-дата на Република Македонија има потреба од претквалификација на понудувачи, без присуство на нивни претставници, заради утврдување на нивната способ-ност преку документација за извршување на предмет-ната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара да достават понуда за извршување на предмет-ната набавка.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за поднесување на понуда, треба да достават документа-ција за оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- имаат економско-финансиски бонитет;
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- имаат расположива опрема и други физички капа-цитети потребни за реализирање на набавката;
- имаат менаџерска способност;
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- нема правослиа пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејноста и
- имаат документ за регистрација за вршењето на нивната дејност.

3.2. Исполнувањето на условите од точка 3.1. на овој повик се докажува со документи и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба да бидат во оригинал или во фотокопии заверено кај нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен документот за регистрација на дејноста.

3.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се оцени дека доставените документи во врска со претквалификацијата се лажни, неточни или некомплетни ќе бидат исклучени.

3.5. Документите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и да бидат заверени од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака од која би можел да се идентификува понудувачот.

4.2. Документацијата се доставува на адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. "Железничка бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на Службата.

4.3. Рокот за прием на документацијата е 21 ден, сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. Јавниот повик ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија", дневните весници "Дневник" и "Утрински весник", а во случај на неистовремено објавување важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата за општи и заеднички работи или на телефон 123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-108/13**I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:**

Стоматолошки материјали по вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела 1, соба бр. 2, во работен ден од 13,00 до 15,00 часот.

Набавката е делива.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, без царина, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно искажана стапка на ДДВ),
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на испорака,
5. Квалитет на понудените средства (производител, потекло, сертификати за квалитет, каталози),
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година,
7. Рок на важност на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОГЛАСНО ЧЛЕН 24, 25 И 26 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО (ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНА КОПИЈА ОД НОТАР) И ТОА:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- доказ за техничка способност на понудувачот (список на извршени испораки во последните 3 години, вклучени стручни лица).

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ СЕ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 27, СТАВ 1, АЛИНЕЈА ВТОРА ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ТОА: ЦЕНА 50 БОДА, КВАЛИТЕТ 40 БОДА, НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 5 БОДА И РОК НА ИСПОРАКА 5 БОДА.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-108/13 во еден оригинален примерок, потпишана од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, преку пошта, со предавање во архивата на МО или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 18.03.2003 година, во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 02/460-216.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 12/2003**I. Општи одредби****1. Набавувач**

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Чевли високи специјални - 1800 пара

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. Содржина на повикот**1. Назив на понудувачот односно производителот.**

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.**4. Рок на испорака.**

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- квалитет 45 бода,
- цена 35 бода,
- рок на испорака 10 бода,
- начин на плаќање 10 бода.

V. Рок и начин на доставување на понудите

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.03.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2003

I. Општи одредби

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 600 парчиња.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

II. Содржина на повикот

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- квалитет 45 бода,
- цена 35 бода,
- рок на испорака 10 бода,
- начин на плаќање 10 бода.

V. Рок и начин на доставување на понудите

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.03.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Плативи образци кои ги издава Министерството за внатрешни работи изработени во двојазична верзија македонска и албанска и тоа:

- Уверение за државјанство ком. 50.000,
- Извод од матична книга на родени ком. 80.000,
- Извод од матична книга на венчаните ком. 10.000,
- Извод од матична книга на умрениите ком. 10.000,
- Возачка дозвола со заштитна фолија на фотографија ком. 30.000,
- Сообраќајна дозвола ком. 30.000,
- Сообраќајна дозвола за земјоделски трактор ком. 2.000,
- Дозвола за возач на трактор ком. 1.000,

- Возачка потврда ком. 1.000,
- Потврда за регистрација ком. 1.000,
- Лична карта ком. 200.000.

Обрасците треба да се изработени согласно нормативните акти на Министерството и тоа:

- личните карти согласно Правилникот за образецот за лична карта и Законот за измена и дополнување на Законот за лична карта ("Службен весник на РМ" бр. 38 од 05.06.2002 година - иста како постојната),

- изводи на родени, венчани и умрени изработени врз основа на Упатството за начинот на водење на матичните книги ("Службен весник на РМ" бр. 19 од 24.04.1998 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за матична евиденција ("Службен весник на РМ" бр. 38 од 05.06.2002 година),

- возачка дозвола, сообраќајна дозвола, сообраќајна дозвола за земјоделски трактор, потврда за регистрација и возачка за возач на трактор и возачка потврда предвидени во Правилникот за истите ("Службен весник на РМ" бр. 66 од 12.10.1999 година) предвидени и во Законот за дополнување на Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр. 38 од 05.06.2002 година),

- уверение за државјанство предвидени во Правилникот за начинот на водење евиденција за државјаните на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 2 од 21.01.1993 година) обрасците да бидат изработени од високо квалитетна хартија заштитена со воден знак.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот,

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот,

3. Начин на плаќање,

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, (во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста,

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар,

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност,

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 30 бода,
- цена 25 бода,
- референца 15 бода,
- рок на испорака 15 бода,
- начин на плаќање 15 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање,

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот,

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 13.03.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите,

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат,

- Со понудата во прилог задолжително да се достават примероци од сите обрасци,

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Министерство за транспорт и врски

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП

Договор I.20 Рехабилитација на дистрибутивната мрежа, лотови 1 и 2

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР

Оваа покана за тендер ги следи генералните правила за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 25-ти февруари 2002 година.

ЈП Исар, Штип, понатаму именувани како "Набавувач, Лот 1" и ЈКП Дервен, Велес, понатаму се именувани како "Набавувач, Лот 2", ќе употребат дел од средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој (Банката) за покривање на трошоците за рехабилитација на дистрибутивната водоводна мрежа.

Набавувачот ги поканува заинтересираните добавувачи да достават запечатени понуди за договорите кои се финансирани од дел на средства од заемот за следниве работи:

Лот 1. ЈП Исар, Штип. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето за околу 6.2 км главни цевководи со дијаметри од 350 мм до 600 мм; рехабилитација на околу 2.0 км секундарната приклучна мрежа во дијаметри од 32 мм до 160 мм и рехабилитација на околу 0.4 км за канализација со дијаметри 250 мм и 315 мм во општината Штип, Македонија. Материјалот за цевки кој ќе се употребува ќе биде од дуктилно лие-но железо (1-ва варијанта) или полиетилен (2-ра варијанта) за главните цевководи и полиетилен за секундарните, приклучните и канализациони цевки. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

Лот 2. ЈКП Дервен, Велес. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето на околу 1.1 км главни цевководи на дијаметри рангирани од 400 мм до 500 мм; рехабилитација на околу 3.3 км од секундарните цевководи со дијаметри од 90 мм до 315 мм и рехабилитација на околу 0.9 км на приклучните цевководи во општина Велес, Македонија. Материјалот за цевки

што ќе се употребува ќе биде од дуктилно лиено жезло за главните цевководи и полиетилен за секундарни и приклучните линии. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

Понудите се за една и повеќе лотови. Секој Лот мора да биде проценет посебно. Понудите за повеќе од еден лот можат да понудат попуст и таквиот попуст ќе биде разгледуван при споредба на понудите.

Доставувањето на понуди за договорите кои се финансирани со средства од заемот од Банката е отворено за претпријатија од било која држава. Средствата од заемот на Банката нема да бидат искористени со цел да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен од глава VII од Повелбата на Обединетите Нации или според закон на официјална одредба од земјата на набавувачот.

Потребно е понудувачите да се реномирани и искусни локални и/или странски добавувачи и треба да имаат релевантно искуство во проектирањето, изведувањето и комплетирањето на рехабилитацијата и проширувањето на водоводните дистрибутивни мрежи.

Тендерската документација може да се подигне или да се побара да биде доставена, на долунаведената адреса, и да се поднесе во пишана форма и по неповратна уплата во износ од 160 ЕВРА или противизнос во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тендерската документација може да биде испратена преку пошта или пак по курир надвор од Република Македонија по извршената неповратна уплата во износ од 210,00 ЕВРА.

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска гаранција од 35.000.00 за Лот 1 и 30.000.00 ЕВРА за Лот 2 или противизнос во друга конвертибилна валута.

Понудите треба да доставени до канцелариите на адресата на ЈКП Деврен, Велес во или пред 12:00 локално време на 15 април 2003, кога ќе бидат разгледувани во присуство на понудувачите односно преставниците кои се избрани да присуствуваат.

Адресата на ЈКП Деврен е следната: ЈКП Деврен, „Вардарска“ бб, 1400 Велес, Република Македонија.

Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подигнале тендерската документација е достапен за увид на долунаведената адреса.

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата може да ја подигнат на следнава адреса: МЕАП – Хеадквартерс, ул. „Девол“ 44 а, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.: (+ 389) 2 391 773/-776, факс: (+389) 2 391 777, е-маил: meapq@meap-project.net

Цел на уплатата: Купување тендерска документација од ПРОВА/МЕАП

Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје
жиро сметка: 300000000000133

Повикување на број: број на денарска Денарска сметка 8081522-8355

Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќање во девизи)

Адресите на набавувачите се следниве:

1) Договор Лот 1: ЈП "Исар" Штип

ЈП Исар, Штип, ул. „Ген. Михајло Апостолски“ бр. 26, 2000 Штип, Македонија, тел: + 389 32 392 671, факс: + 389 32 392 671

2) Договор Лот 2: "Деврен" Велес, ЈКП Деврен, ул. „Вардарска“ бб, 1400 Велес, Македонија, тел: + 389 43 233 434, факс: + 289 43 222 608.

Адресата на Министерство за транспорт и врски е:
Плоштад Црвена Скопска Општина 4
1000 Скопје, Република Македонија
Контакт лице: г-дин Васко Поповски
Тел: +389 2 145 425, Факс: +389 2 118 144.

REPUBLIC OF MACEDONIA MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME – MEAP

CONTRACT L20 DISTRIBUTION NETWORK REHABILITATION, LOTS 1 AND 2.

INVITATION FOR TENDERS

This Invitation for Tender follows the General Procurement Notice for this project, which was published on the EBRD's Web site in the Procurement Opportunities section on 25 February 2002.

JP Isar, Stip, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 1" and JKP Derven, Veles, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 2 intend using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of water distribution network rehabilitation.

The Employers now invite sealed tenders from contractors for the following contracts to be funded from part of the proceeds of the loan:

- Lot 1. JP Isar, Stip. Design, execution and completion of the laying of approximately 6.2 km of trunk and principal mains in diameters ranging from 350 to 600 mm; rehabilitation of approximately 2.0 km of secondary and service pipelines in diameters ranging from 32 to 160 mm and the rehabilitation of approximately 0.4 km of sewerage pipelines in diameters 250 and 315 mm within the Municipality of Stip, Macedonia. Pipe materials to be used will be ductile iron (1-st variant) or polyethylene (2-nd variant) for trunk and principal mains and polyethylene for secondary, service and sewerage lines. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

- Lot 2. JKP Derven, Veles. Design, execution and completion of the laying of approximately 1.1 km of principal mains in diameters ranging from 400 to 500 mm; rehabilitation of approximately 3.3 km of secondary pipelines in diameters ranging from 90 to 315 mm and rehabilitation of approximately 0.9 km of service pipelines within the Municipality of Veles, Macedonia. Pipe materials to be used will be ductile iron for principal mains and polyethylene for secondary and service lines. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must be priced separately. Tenders for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country. The proceeds of the Bank's loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

To be qualified for the award of a contract, tenderers shall be reputable and experienced local and/or foreign contractors and shall have relevant experience in the design, execution and completion of the rehabilitation and extension of the water distribution networks.

Tender documents may be obtained from the office at the address below on the submission of a written application and upon payment of a non-refundable fee of 160.00 Euro or equivalent in a convertible currency. If requested, the documents may be dispatched by mail or courier outside of Macedonia upon payment of a non-refundable fee of 210.00 Euro.

All tenders must be accompanied by tender securities of 35,000.00 Euro for Lot 1 and 30,000.00 Euro for Lot 2 or their equivalent in a convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address of JKP Derven, Veles at or before 12:00 hours (local time) on 15 April, 2003, at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

The address of JKP Derven is: JKP Derven, "Vardarska" bb, 1400 Veles, Macedonia, Republic of

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office:

MEAP Headquarters
"Devol" 44 a
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389 2 391 773 & 391 776
Fax: +389 2 391 777
E-Mail: MEAPHQ@meap-project.net

Purpose: Buying Tender documentation from PROWA/MEAP

Acceptor: Komercijalna banka AD Skopje,
Bank account 3000000000000133

	Foreign Currency	Local Currency
Account Numbers:	70801522-17315	8081522-8355

The Employers' addresses are as follows:

1) Contract Lot 1: JP „Isar“ Stip.
JP „Isar“
"Gen. Mihajlo Apostolski Street" 37
2000 Stip, Macedonia
Phone: +389 32 392 671
Fax: +389 32 392 671
2) Contract Lot 2: JKP „Derven“ Veles
JKP „Derven“
"Vardarska Street" b.b.
1400 Veles, Macedonia
Phone: +389 43 233 434
Fax: +389 43 222 608

The Ministry of Transport and Communications address is:

Plostad Crvena Skopska Opstina 4
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Contact person: Mr. Vasko Popovski
Tel: +389 2 145 425
Fax: +389 2 118 144

Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни набавки- пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1193/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб - Скопје.

2. Предмет на набавката се услуги за набавка на авионски билети за осигуреници на Фондот за здравствено осигурување на Македонија упатени на лекување во странство, за период од 1 година сметано од денот на потпишувањето на договорот.

3. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, по пат на отворен повик.

4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

6. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса и седиште на понудувачот;
- сертификати за обученост на вработените кои работат на резервации и издавање на авио билети - IATA сертификат (да се достават примероци од истите);
- опис на техничка опременост на понудувачот за извршени услуги-продажба на авио билети (број на терминали, мобилни телефони и друга техничка опременост);
- познавање на странски јазици на вработените кои работат на резервација и издавање на авио билети (да достават примерок на документ);
- програмски системи во кои се вклучени за обезбедување - резервација на авио билети преку тие програми;
- бенефиции односно повластици околу издавање на авио билетите;
- изјава дека услугата ќе ја извршуваат професионално во текот на целиот ден (24 часа) и доставување на авио билети до Фондот (односно до корисникот);
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Извод од регистрацијата.
 2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.
 3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се платени даноците, придонесите и другите јавни давачки.
 4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека друштвото не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.
 5. Список на извршени услуги- продадени авио билети за последните 3 години со дестинации и имиња на корисниците (само за правни лица).
 6. Договори за застапување при продавање на авио билетите на авио превозници.
 7. Договори за поседување на авио билети од авио превозници во секое време.
- Бараните документи да не се постари од 6 месеци и треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.
2. Понудата се доставува согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 07.03.2003 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- техничка опременост 40 бода,
- бенефиции - попуст 30 бода,
- начин, услови и рок на плаќање 30 бода.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 07.03.2003 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 07.03.2003 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "Маршал Тито" бб-Скопје, сала за состаноци.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членот 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Фондот за магистрални и регионални патишта, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2003**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ број 14, Скопје.

2. Предмет на набавката

За изработка на техничка документација во фаза на: Главен проект за рехабилитација на магистралниот пат М-5, делница - Штип-Кочани.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

1. Име и адреса на понудувачот.

2. Извод од регистрација на дејноста.

3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот регистар со доказ дека просечниот бруто приход за последните 3 години не е помал од 1.000.000 евра/годишно.

4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација.

6. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

7. Доказ за техничката способност на понудувачот со опрема и стручни лица со предлог на организација по име и презиме на стручните лица при што предлага најмалку две екипи кои треба да ја извршат задачата во рок од 2 месеца (календарски 60 денови), односно до 30.05.2003 година.

8. Рокот да биде искажан преку динамичен план со искажани фази на реализација и екипи за извршување (список на ангажирани лица).

9. Цената за изработката да биде дадена во денари со издвоен ДДВ.

10. Гаранција на понудата од прифатлива Банка на 5% од вкупно понудената цена.

11. Потпишан оригинален текст на Општите услови на Договорот.

12. Важност на понудата 60 дена.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

- понудена цена	60 поени,
- докажан квалитет на досегашни активности со квалитет на припремање на понудата	40 поени.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

2. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

3. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на овој повик.

4. Понудите треба да стигнат во Фондот за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“ бр.14, Скопје, најдоцна до 11,00 часот на 17.03.2003 година, по пошта или лично во архивата.

5. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на 17.03.2003 година во 12,00 часот, во салата на VI-ти кат.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на овластените претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален писмен документ оверен од одговорното лице.

4. Тендерската документација (Проектната задача и Општите услови) може да се подигне секој работен ден од 8,00-15,00 часот во соба бр. 6 на III-ти кат.

Фонд за магистрални
и регионални патишта

Врз основа на членот 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Фондот за магистрални и регионални патишта, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2/2003**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. „Даме Груев“ број 14, Скопје.

2. Предмет на набавката

За изработка на техничка документација во фаза на: Главен проект за рехабилитација на магистралниот пат, М-5, делница - Охрид-Ресен.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката.

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

1. Име и адреса на понудувачот.

2. Извод од регистрација на дејноста.

3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот регистар со доказ дека просечниот бруто приход за последните 3 години не е помал од 1.000.000 евра/годишно.

4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација.

6. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

7. Доказ за техничката способност на понудувачот со опрема и стручни лица со предлог на организација по име и презиме на стручните лица при што предлага најмалку три екипи кои треба да ја извршат задачата во рок од 2 месеца (календарски 60 денови), односно до 30.05.2003 година.

8. Рокот да биде искажан преку динамичен план со искажани фази на реализација и екипи за извршување (список на ангажирани лица).

9. Цената за изработката да биде дадена во денари со издвоен ДДВ.

10. Гаранција на понудата од прифатлива Банка на 5% од вкупно понудената цена.

11. Потпишан оригинален текст на Општите услови на Договорот.

12. Важност на понудата 60 дена.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

- понудена цена	60 поени,
- докажан квалитет на досегашни активности со квалитет на припремање на понудата	40 поени.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

2. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

3. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на овој повик.

4. Понудите треба да стигнат во Фондот за магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев“ бр.14, Скопје, најдоцна до 11,00 часот на 18.03.2003 година, по пошта или лично во архивата.

5. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на 18.03.2003 година во 12,00 часот, во салата на VI-ти кат.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на овластените претставници на понудувачите, што се докажува со оригинален писмен документ оверен од одговорното лице.

4. Тендерската документација (Проектната задача и Општите услови) може да се подигне секој работен ден од 8,00-15,00 часот во соба бр. 6 на III-ти кат.

Фонд за магистрални
и регионални патишта

Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АВИОНСКО СНИМАЊЕ И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ФОТОТЕХ- НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Државен завод за геодетски работи, со седиште на ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Авионско снимање на недвижности за размер 1 : 1 000 и 1 : 2 500, со изработување на фототехничка документација: (фото скици

40 см x 40 см) и (дијафилмови 23 см x 23 см) на подрачјата на општините: Делчево, Долнени, Прилеп, Крушево, Житоше, Струмица, Куклиш и Василево.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- поединечна цена во денари/ДМ, посебно искажана за секој размер (1 : 1 000, 1 : 2 500) за единица од еден хектар,

- единечна цена за изготвување на фотоскица со димензии 40 см x 40 см,

- единечна цена за изготвување на дијафилм со димензии 23 см x 23 см,

- начин на плаќање,

- рок на изведување на работите,

- опрема со која ќе се врши изведувањето на работите,

- рок и важност на понудата.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- извод од судска регистрација на дејноста,

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар,

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција),

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач го доставува сертификатот за бонитет согласно член 24 став 3 од Законот за јавни набавки.

Целокупната придружна документација на странското правно или физичко лице треба да биде преведена на македонски јазик и заверена од нотар.

3.2. Доказ за техничката способност кои понудувачот, во согласност со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата:

- список на извршени работи до сега,

- опис на опремата со која ќе се работи.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- висина на цената 40 поени,

- рок и начин на плаќање 20 поени,

- рок за испорака 10 поени,

- квалитет и потекло на фотоматеријалите 30 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4, да се предадат во архивата на Државниот завод за геодетски работи (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите

да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации во врска со овој отворен повик можат да се добијат на телефон: 171-675, 171-671 и 173-747, или во просториите на Државниот завод за геодетски работи. Контакт личности: Ванчо Постоловски, Зоранчо Муканов и Сашо Бошески.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 21.03.2003 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Државниот завод за геодетски работи (ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Based on Arts 11, 17 and 18 of the Public Procurements Law ("Official Gazette of RM" No. 21/2002), the Public Procurements Commission with the State authority for geodetic works - Skopje, hereby announces an

OPEN INVITATION No. 1/2003 FOR COLLECTING BIDS FOR AERIAL SURVEY AND ELABORATION OF PHOTOTECHNICAL DOCUMENTATION

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Purchaser: State Authority for geodetic works - Skopje registered place of business at "Trifun Hadzi Janev" str. No. 4, Skopje.

1.2. Subject: Aerial survey of immovable assets in scales of 1:1000 and 1:2500, including elaboration of phototechnical documentation: (photo sketches 40 cm x 40 cm) and (diafilms 23 cm x 23 cm) of the regions of the Municipalities: Delcevo, Dolneni, Prilep, Krusevo, Zitose, Strumica, Kuklis and Vasilevo).

1.3. The invitation is public, anonymous and open to all local and foreign legal and natural parties.

2. THE BID SHALL INCLUDE:

- unit price in denars/DM, expressed separately for each scale (1:1000, 1:2500) for a unit of one hectare,
- unit price for preparing photo sketches in size of 40 cm x 40 cm,
- unit price for preparing diafilm in size of 23 cm x 23 cm,
- payment terms,
- completion period,
- equipment to be used in the execution of the works,
- Bid validity period.

3. DOCUMENTATION

- 3.1. The following documents should accompany the bids:
- Extract from the court registration of the business activity,
 - Bidder's Financial Standing document issued by the Central Register,
 - Certificate that no bankruptcy or liquidation proceedings are initiated against the Bidder (extract from Court's records),
 - Certificate that there is no effective judgment related to security measure - ban on carrying out a business activity pronounced against the bidder (extract from court's records).

All the above stated accompanying documents must be submitted in original or a notarized copy, except for the Extract from the court's registration of the business activity, which could be submitted in copy.

Foreign legal entities or natural parties participating as bidders are required to submit the Financial Standing Certificate in accordance with Art. 24, paragraph 3 of the Public Procurements Law.

Foreign legal entities or natural parties are required to submit the accompanying documents together with notarized translation into Macedonian language.

3.2. Proof of bidder's technical capacity is required to be included with the bids in accordance with Art. 25, paragraph 1 of the Public Procurements Law, consisting of:

- List of works executed in the past,
- Specification of the equipment to be used.

4. CRITERIA FOR SELECTING THE MOST FAVORABLE BIDDER

- | | |
|--|------------|
| - price | 40 points, |
| - payment terms and period | 20 points, |
| - delivery period | 10 points, |
| - quality and origin of photo material | 30 points. |

5. DEADLINE AND MANNER OF SUBMITTING BIDS

The deadline for submitting bids is 15 days from the Invitation publishing day (including the publishing date too).

The bids should be submitted as provided in Arts 56 and 57 of the Public Procurements Law.

Bids failing to include the documents specified in the Invitation, meaning missing the requested accompanying documents, shall be considered as incomplete and will be excluded from further consideration.

The bids, in compliance with Art 55 of the General Procurement Law, may be submitted by mail, at "Trifun Hadzi Janev" str. No. 4, Skopje, or personally to the archives of the State Authority for Geodetic Works (the latest until 3:00 p.m. Central European Time, each working day), or to be handed in to the Commission for Public Procurements, the latest until the day and the hour specified for opening the bids.

Bids that will arrive later than the specified deadline and those which are not prepared in accordance with the requirements stated in the Open Invitation, as well as those not in compliance with the Public Procurements Law, will be not be taken in consideration.

Additional information in relation to the this Open Invitation may be received on tel. Nos. 171-675, 171-671 and 173-747, or at the business premises of the State authority for geodetic works - Skopje, Contact persons: Vanko Postolovski, Zoranco Mukanov and Saso Boseski.

The Public Opening of the bids will take place on 21.03.2003 (Thursday) at 12:00 p.m. in the business premises of the State authority for geodetic works ("Trifun Hadzi Janev" str. No. 4, Skopje). Bidders' representatives attending the bids public opening shall be required to present to the Commission for Public Procurements a written power of attorney signed by such bidder.

Commission for Public Procurements

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1 и член 16 став 1 и членовите од 17 до член 34 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на РМ“ број 21/02), Комисијата за јавни набавки за поштенскиот сообраќај на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: ЈП за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" д.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување за деловната 2003 година, на ЈП "Македонска Пошта" ц.о. Скопје и тоа:

А. Градежни објекти и целокупната опрема во објектите на територијата на Република Македонија, од опасности од пожар и некои други опасности;

Б. Компјутерска опрема од пожар и од некои други опасности;

В. Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба и каско осигурување на товарни возила без дополнителен ризик од кражба;

Г. Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности.

Д. Пари при манипулација на шалтер, пари во метални каси и пари кај доставувачите од ризик на разбојништво и крајби.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица регистрирани за вршење на осигурителна дејност.

1.4. Спроведување на постапката: со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја во Република Македонија и со меѓународните прописи кои се прифатени во Република Македонија.

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 20.03.2003 год. (четврток), до 12:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.7. Спецификацијата може да се подигне, без надомест, во архивата на Дирекцијата при ЈП за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

1.8. Набавката не е делива, понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, наведен во спецификацијата.

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен договор, при што истиот презема обврска да ги надомести штетите настанати од 01.01.2003 до склучувањето на договорот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покривање на осигурувањето, со наброени ризици (за возилата да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, висината на доплатакот за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба) и др.

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стапките за осигурување на предметот на осигурување, изразени во проценти и вкупната премија поделно по предмети на осигурување, со вкalkулирани бонификации - попусти по разни основи. Доколку понудувачот предвидува право на попуст за немање штета, посебно да ја искаже висината на попустот.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање на премијата.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на исплата на оштетното побарување.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Со понудата треба задолжително да биде доставена валидна банкова гаранција во вредност од 11.000 евра, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

2.8. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Документ за бонитетот од Централниот регистар во оригинал и копија заверена кај нотар, за економската и финансиска способност на понудувачот;

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност;

- Понудувачот треба да го достави актот за основање и работа на Друштвото и Решение за упис во трговскиот регистар.

- Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа на Друштвото за осигурување, согласно член 13 од Законот за осигурување.

- Понудувачот треба да достави референца на Компанијата.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или исти доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар и истите не смеат да бидат постари од шест месеци.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

а) висина на премијата, вклучувајќи ги и бонификациите - попусти по разни основи - 50 бода;

б) обем на покривање на осигурувањето - 15 бода

в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода;

г) рок на исплата на оштетно побарување - 10 бода;

д) право и висина на попуст за немање штета - 10 бода.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува (согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекција при ЈП за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" бб и тоа до 12:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 20.03.2003 (четврток) во 12:00 часот во салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЈП "Македонијат" - Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој ограничен јавен повик бр. 7/2003 е ЈП "Македонијат" Скопје, со седиште на улица "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката се услуги за одржување од доменот на ремонт и генерален ремонт на следната механизација:

- моторни возила (Мерцедес, Нисан, ФАП и Раба);
- градежни машини (утоварувачи, ровокопачи, бул-дозери, грејдери, финишери, метални-гумени валци, фрезии за асфалт);

Тип: Bomag, TG, ULT, Komatsu, Gradis, Fogle, Wirtgen, Libher

- зимска опрема (снежни плугови, посипувачи за сол - РИКО, SCHMID);
- патнички возила (Ауди, Опел, Шкода, Лада, Застава, Ланос, Нисан);
- хидраулични компоненти на градежни машини, асфалтни бази.

1.3. Постапката по јавниот повик се спроведува согласно член 35 и член 36 од Законот за јавни набавки - ограничен јавен повик.

Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

Извршувањето на услугите е деливо по вид и марка на возила и водови на услуги за одржување.

1.4. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност. Понудувачите можат да дадат свои понуди за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

1.5. Постапката за јавна набавка согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квалификуваните понудувачи за изведување на работите од предметот на набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од неа.

2.3. Понудата треба да содржи:

- Техничка и кадровска способност на понудувачот;
- Цена за 1 норма/час;
- Време за извршување на услуги;
- Начин и услови на плаќање;
- Гаранции и рекламации.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон.

3.2. Извод од регистрација на дејност.

3.3. Документ за бонитет од Централен регистар.

3.4. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.5. Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документацијата која е задолжителна се приложува во оригинал или копија заверена кај нотар и не постара од шест месеци.

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 1, 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ГИ ПРИЛОЖУВА КОН ПОНУДАТА, ОДНОСНО

4.1. Список на поважни извршени услуги во последните 3 (три) години со износи, датуми и примачи.

4.2. Опис на технички постројки на понудувачот.

4.3. Посочување на технички лица задолжени за извршување на дејноста и контрола на квалитетот.

5. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

5.1. Согласно член 38 став 2 претквалификација се врши врз основа на оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- има економско-финансиски бонитет;
- има потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- има расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;
- има менаџерска способност;
- има искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност;
- имаат документ за регистрација за вршењето на нивната дејност;
- цена на 1 норма/час;
- начин на плаќање; и
- гаранција.

5.2. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со претквалификациите се лажни и неточни или некомплетни.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Техничка и кадровска способност | 40 поени; |
| - Цена 1 норма/час | 30 поени; |
| - Начин и услови на плаќање | 10 поени; |
| - Рок на извршување на услуги | 10 поени; |
| - Гаранции | 10 поени. |

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

7.1. Понудите да се достават препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот во рок од 21 ден од денот на објавувањето во весник.

7.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

7.3. Понудите и другата документација треба да бидат доставувани на начин пропишан со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

7.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

7.5. Секој понудувач може да учествува со една понуда. Во понудата не се дозволени повеќе опции или варијанти.

7.6. Понудите согласно член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје или да се предадат во архивата на ЈП "Македонијапат" Скопје (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден).

7.7. Отворањето ќе се врши без присуство на понудувачите.

7.8. Согласно член 38 став 1 набавувачот врши претквалификација на понудувачите без присуство на нивните претставници.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 8/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој ограничен јавен повик бр. 8/2003 е ЈП "Македонијапат" Скопје, со седиште на улица "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на резервни делови за механизација по систем: периодично по потреба на набавувачот и тоа за следната механизација:

- моторни возила;
- градежни машини;
- зимска опрема;
- патнички возила.

1.3. Постапката по јавниот повик се спроведува согласно член 35 и член 36 од Законот за јавни набавки - ограничен јавен повик.

Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

Извршувањето на услугите е деливо по вид и марка на возила и водови на услуги за одржување.

1.4. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат соодветна стопанска дејност. Понудувачите можат да дадат свои понуди за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

1.5. Постапката за јавна набавка согласно член 36 од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работи од предметот на набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квалификуваните понудувачи за изведување на работите од предметот на набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена изразена во денари за секоја позиција посебно, со сите давачки.

2.3. Единечната цена треба да биде дадена за парче, а во неа да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалите вклучувајќи го и чинењето на набавката, транспортот, царина, даноци, давачки за патишта и пресметан ДДВ, осигурување и сите други давачки кои би ја теретеле цената.

2.4. Начин на плаќање.

2.5. Рок на испорака.

2.6. Гаранции и рекламации.

2.7. Потекло на деловите.

2.8. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од неа.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

3.1. Претставување на понудувачот: име, адреса, седиште, овластено лице, телефон.

3.2. Извод од регистрација на дејност.

3.3. Документ за бонитет од Централен регистар.

3.4. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.5. Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документацијата која е задолжителна се приложува во оригинал или копија заверена кај нотар и не постара од шест месеци.

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 19 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

4.1. Тендерската документација да се подигне во просториите на ЈП "Македонијапат" - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14 секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот после уплата на неповратни средства во износ од 1.500,00 денари.

Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП "Македонијапат" - Скопје, Стопанска Банка АД Скопје, жиро сметка бр. 200000002559725 даночен број 4030989230167.

5. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 1, 2, 4 И 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ГИ ПРИЛОЖУВА КОН ПОНУДАТА, ОДНОСНО

5.1. Список на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите.

5.2. Опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот и истражувачки погони.

5.3. Мостри, опис или фотографии на производот што треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот.

5.4. Каталогизациски за основните технички карактеристики.

6. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

6.1. Согласно член 38 став 2 претквалификација се врши врз основа на оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- има економско-финансиски бонитет;
- има потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- има расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;
- има менаџерска способност;
- има искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност;
- имаат документ за регистрација за вршењето на нивната дејност;
- цена по парче; и
- начин на плаќање.

6.2. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со претквалификациите се лажни и неточни или некомплетни.

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена по парче 30 поени;
- Квалитет на деловите 30 поени;
- Начин на плаќање 20 поени;
- Рок на испорака 20 поени.

7.1. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со претквалификациите се лажни и неточни или некомплетни.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Понудите да се достават препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот во рок од 21 ден од денот на објавувањето во весник.

8.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

8.3. Понудите и другата документација треба да бидат доставувани на начин пропишан со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

8.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена барањата придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

8.5. Секој понудувач може да учествува со една понуда. Во понудата не се дозволени повеќе опции или варијанти.

8.6. Понудите согласно член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје или да се предадат во архивата на ЈП "Македонијат" Скопје (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден).

8.7. Отворањето ќе се врши без присуство на понудувачите.

8.8. Согласно член 38 став 1 набавувачот врши претквалификација на понудувачите без присуство на нивните претставници.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки - подружница РЕК "Осломеј"-Осломеј, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-31/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето е АД "ЕСМ-Скопје, Подружница РЕК "Осломеј"-Осломеј.

1.2. Предмет на набавка е:

-Изведување на градежни работи за санација на свлечиште во површински коп "Осломеј-Запад", на завршните косини помеѓу III и V профил.

-Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02).

1.3. Подетални информации за предметната набавка можат да се добијат кај техничкиот раководител на Рудник "Осломеј", лично или на телефон 045/258-066.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Единечни цени за секоја позиција и вкупен износ на понудата со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок на извршување на работите.

2.5. Податоци за кадровска екипираност и техничка опременост на понудувачот за изведување на работи од ваков вид.

2.6. Референци за изведени работи од ваков вид.

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. Квалитет - 40 поени

3.2. Цена - 30 поени

3.3. Начин на плаќање - 20 поени

3.4. Рок за изведување на работите - 10 поени

4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорното лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК "Осломеј"-Осломеј (Комисија за јавни набавки).

4.2. Со понудата понудувачот треба да достави придружна документација според член 24 и 26 од Законот за јавни набавки во оригинал или копија заверена на нотар.

4.3. Понудата и придружната документација да се достават според член 55 и 56 од Законот за јавни набавки.

4.4. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите.

5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 04.03.2003 година во 13 часот во ресторанот за општествена исхрана на РЕК "Осломеј" (Термоелектрана), во присуство на овластени претставници на понудувачите. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. „Електростопанство на Македонија“, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-52/2003 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОТКУП НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувачот на Отворениот повик е А.Д. „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.1. Предмет на Отворениот повик е прибирање на понуди за откуп на електрична енергија во период од 1 мај 2003 до 30 април 2004 година.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки, („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002).

1.4. Набавувачот го задржува правото исполнувањето на набавката да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.5. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

1.6. Понудувачите своите понуди треба да ги достават: преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата, на лице место на денот и часот од јавното отворање на понудите.

1.7. Понудата се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката не отворај и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да стои: А.Д. „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во ковертот со понудата треба да има уште два затворени и запечатени коверти со ознака документација односно понуда.

1.8. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

1.9. Секоја понуда за да може да се разгледува, кај набавувачот мора да пристигне најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

1.10. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 17.03.2003 во 12 часот, во седиштето на претпријатието, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

1.11. Контакт телефон 02 149-017; Г-дин Ристо Павлов.

2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

2.1. Предметните количини по овој отворен повик изнесуваат: вкупно 965.550 MWh електрична енергија.

2.2. Понудувачот може да понуди и само дел од бараните количини на електрична енергија во наведениот и/или за покус временски период.

2.3. Набавувачот може да прифати и понуди за било која количина од бараните, во наведениот и/или покус период.

2.4. Временскиот дијаграм на предметните количини на електрична енергија е даден во следната табела:

	Период	Снага MW	Преземена дневна енергија (06-24) MWh	Преземена ноќна енергија (00-06) MWh	Вкупно месечно MWh
		Дневна/Ноќна			
Мај	01-31.05.2003	60/40	33480	7440	40920
Јуни	12-30.06.2003	190/190	64980	21660	86640
Јули	01-31.07.2003	110/45	61380	8370	69750
Август	01-20.08.2003	70/30	25200	3600	28800
Септември	01-30.09.2003	105/20	56700	3600	60300
Октомври	01-31.10.2003	65/20	36270	3720	39990
Ноември	01-15.11.2003	160/60	43200	5400	48600
	16-30.11.2003	80/25	21600	2250	23850
Декември	01-31.12.2003	300/230	167400	42780	210180
ВКУПНО ВО 2003 ГОДИНА			510210	98820	609030

	Период	Снага MW	Преземена дневна енергија (06-24) MWh	Преземена ноќна енергија (00-06) MWh	Вкупно месечно MWh
		Дневна/Ноќна			
Јануари	01-31.01.2004	250/140	139500	26040	165540
Февруари	01-28.02.2004	180/120	90720	20160	110880
Март	01-31.03.2004	90/30	50220	5580	55800
Април	01-30.04.2004	40/15	21600	2700	24300
ВКУПНО ВО 2004 ГОДИНА			302040	54480	356520

ВКУПНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.05.03 ДО 30.04.04 г	812250	153300	965550
--	--------	--------	--------

3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА

3.1. Како место на испорака на понудената електрична енергија се смета местото на интерконективната врска меѓу македонскиот електроенергетски систем и соседниот систем, точно на местото каде истата ја сече македонската граница.

3.2. Понудените и договорени количини на електрична енергија се бара да бидат обврзувачки.

3.3. Испораката на ел. енергија ќе се врши врз основа на неделни возни редови одредени од Диспечерската служба на набавувачот.

3.4. Набавувачот има право на отстапување на најмалку $\pm 20\%$ од снагата прикажана во дијаграмот. Понудувачот кој ќе понуди поголем обем на отстапување од бараната снага, ќе се смета за поповолен понудувач.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата мора да содржи:

4.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

4.1.2. Единечна цена за 1 KWh електрична енергија изразена во ЕУР, посебно за дневна (6 до 24 часот по средно европско време) и ноќна (00 до 6 часот средно европско време) енергија, за секој месец одделно како и вкупна вредност за понудената количина изразена во ЕУР која ќе ги содржи сите трошоци до местото на предавање.

4.1.3. Количини на енергија и период за кои се дава понудата.

4.1.4. Начин, гаранции и услови на плаќање.

4.1.5. Името на производителот на електричната енергија која се нуди за продажба.

4.1.6. Рок на важност на понудата не е пократок од 01.05.2003 година.

4.1.7. Податоци за надлежната оперативна служба за управување со прометот на електрична енергија.

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Задолжителна документација

5.1.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

5.1.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

5.1.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5.1.4. Регистрација на понудувачот за работи на промет со електрична енергија.

5.1.5. Банкарската гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 58 од Законот за јавни набавки.

Банкарската гаранција се наплатува, само во случај кога, понудувачот ќе биде повикан да заклучи договор после извршениот избор на најповолен понудувач, а тој одбие тоа да го стори.

5.1.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.1.7. Понудувачот треба да достави список на испораки на ел. енергија во последните три години од ваков тип.

5.1.8. Документ издаден од претпријатието на интерконективно поврзаната балканска земја која ќе биде извор за испорака на електрична енергија и надлежна за срамнување на дебалансите предизвикани од работењето на интерконективниот систем. Во документот треба да биде наведено дека, тоа претпријатие е целосно запознато со трансакцијата за која станува збор и дека ќе врши управување на системот во текот на предвидениот временски период имајќи го тоа на полно во предвид.

5.1.9. Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека, понудувачот неотповикливо ја признава својата целосна и исклучителна одговорност во гаранцијата на испораките на електрична енергија до местото на предавање.

5.1.10. Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се наведува дека, понудувачот неотповикливо ќе ги преземе сите мерки за обезбедување на транзитен пат и сите трошоци за трансакцијата на електричната енергија од изворот до местото на предавање односно, под било какви услови и во секој случај електричната енергија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до местото на предавање и понудената цена да важи за испорачаната енергија до местото на предавање.

5.2. Понудите со пропратна документација се доставуваат на македонски и англиски јазик.

5.3. Целокупната документација која се бара (задолжителна и дополнителна) треба да биде оригинална или заверена копија верна на оригиналот и не постара од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

5.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањето на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- Цена	50 поени;
- Услови на испорака	25 поени;
- Начин и услови на плаќање	20 поени;
- Референца за испорачателот	5 поени.

Комисијата го задржува правото, доколку не е задолжна со понудите, да не избере ни еден понудувач.

Комисија за јавни набавки

Based on Article 11 of the Public Procurement Law ("Official Register of the Republic of Macedonia" No. 21/2002), the Public Procurement Commission of the "Electric Power Company of Macedonia" JSC, announces

OPEN INVITATION No. 01. 52/2003 WITH PUBLIC OPENING FOR COLLECTING BIDS FOR PURCHASE OF ELECTRICITY

1. GENERAL DECREES

The purchaser of this Open invitation is the "Electric Power Company of Macedonia" JSC, Main office - "11 Oktomvri" No. 9, 1000, Skopje.

1.1. The Subject of this Open invitation is collecting bids for purchase of electricity between the 1st of May 2003 and 30th of April 2004.

1.2. This Invitation is public, open and anonymous, with the right to of participation of all foreign and domestic legal and physical subjects.

1.3. The procedure of the invitation is carried out through Open invitation in accordance with the Public Procurement Law, Official Register of the Republic of Macedonia, No. 21/2002.

1.4. The purchaser reserves the right to divide the purchase between two or more bidders.

1.5. The deadline for submitting the offers is the date and the time of the opening of the bids.

1.6. The bidders can submit their bids: by mail, by delivering them to the Purchasers archive office or delivering them at site on the date and the time of the opening of the bids.

1.7. The bids should be delivered in closed envelopes, marked "do not open" and the number of the invitation printed at the top left corner of the envelope. The following label should be printed in the middle of the envelope: "ELECTRIC POWER COMPANY OF MACEDONIA" JSC, for the Public procurement commission, "11 Oktomvri" No. 9, 1000, Skopje.

The envelope must not contain any kind of mark that would in any way indicate the sender-bidder. The envelope should contain two separate envelopes marked "documentation" and "offer".

1.8. Every bidder can participate in the invitation with only one bid.

1.9. Each and every bid, in order to be eligible, must be delivered to the Purchaser not later than the date and the time of the Public opening.

1.10. The opening of the bids will be performed on the March, 17.2003 at 12⁰⁰, at the Purchasers main office, "11 Oktomvri" No. 9, Skopje, in the presence of the authorized representatives of the bidders.

1.11. Contact person Mr. Risto Pavlov, telephone: ++389 2 149 017.

2. THE SUBJECT QUANTITIES OF ELECTRICITY

2.1. The subject quantities of this open invitation are: a total quantity of 965.550 MWh of electricity.

2.2. The bidder may offer only a part of the total quantity of electricity for the cited and/or shorter period of time.

2.3. The purchaser can accept bids for any cited quantity of electricity, for the cited and/or shorter period of time.

2.4. The Time diagram of the subject quantities of electricity is displayed in the following chart:

	Period	Power MW Day/Night	Monthly quantities of Daily el. energy (06-24) MWh	Monthly quantities of Nightly el. energy (00-06) MWh	Total monthly quantities MWh
May	01-31.05.2003	60/40	33480	7440	40920
June	12-30.06.2003	190/190	64980	21660	86640
July	01-31.07.2003	110/45	61380	8370	69750
August	01-20.08.2003	70/30	25200	3600	28800
September	01-30.09.2003	105/20	56700	3600	60300
October	01-31.10.2003	65/20	36270	3720	39990
November	01-15.11.2003	160/60	43200	5400	48600
	16-30.11.2003	80/25	21600	2250	23850
December	01-31.12.2003	300/230	167400	42780	210180
TOTAL FOR 2003			510210	98820	609030

	Period	Power MW Day/Night	Monthly quantities of Daily el. energy (06-24) MWh	Monthly quantities of Nightly el. energy (00-06) MWh	Total monthly quantities MWh
January	01-31.01.2004	250/140	139500	26040	165540
February	01-28.02.2004	180/120	907020	20160	110880
March	01-31.03.2004	90/30	50220	5580	55800
April	01-30.04.2004	40/15	21600	2700	24300
TOTAL FOR 2004			302040	54480	356520

TO TAL FOR THE PERIOD: FROM 01.05.2003 TILL 30.04.2004	812250	153300	96550
--	--------	--------	-------

3. TERMS OF DELIVERY

3.1. The interconnectivity connection point between the Macedonian Power System and the Neighboring Power System at the exact point of border-crossing is considered as a point of delivery of the offered quantity of electricity.

3.2. It is demanded that the offered and agreed upon quantities electricity are obligatory.

3.3. The delivery of the electricity will be based upon a weekly timetables specified by the National Dispatch Center of the Purchaser.

3.4. The Purchaser reserves the right for at least a □ 20% deviation from the power displayed in the diagram. A bidder that offers a wider power deviation range will be considered as a favorable bidder.

4. CONTENTENCE OF THE OFFER

4.1. The offer must be consisted of:

4.1.1. Name, address and main office of the bidder.

4.1.2. Unit price for 1 KWh of electricity expressed in EUR, given separately for the daytime (06⁰⁰ until 24⁰⁰ hours CET) and the nighttime (00⁰⁰ until 06⁰⁰ CET) electricity, for each month separately as well as the total price for the electricity offered expressed in EUR, with all the expenses up to the delivery point included.

4.1.3. Quantities of electricity offered and period that the electricity is offered for.

4.1.4. Terms, guarantees and conditions of payment.

4.1.5. The name of the manufacturer of the electricity offered.

4.1.6. Validity of the offer, not to expire before May, 01.2003 year.

4.1.7. Information for the authorized electricity transmission system operator.

5. DOCUMENTATION

5.1. Required documentation

The documentation should include:

5.1.1. The bidder should submit evidence of the financial and economic capability. The bidders from within the purchaser's country should submit document for solvency (financial reliability) issued by the Central Registry, and the foreign bidders should submit a financial audit report issued by a world renowned financial auditing company, registered for performing a financial auditing, containing information for the past three years.

5.1.2. The bidder should submit evidence that none of the instances cited in the Article 26 of the Public Procurement Law apply to the bidder.

5.1.3. Certificate of paid taxes, fees and other public duties issued by the Inland Revenue.

5.1.4. The bidder's registration for electricity transmission and trafficking.

5.1.5. Bank Guarantee in the amount of 5% of the total value of the offer, in accordance with Article 58 of the Public Procurement Law.

The Bank Guarantee will be realized only in case when the bidder is invited to sign a contract after a selection is performed, and the bidder refuses to sign the contract.

5.1.6. The representatives of the bidders should submit a written authorization for participating in the Open invitation; in accordance with Article 31 paragraph 2 of the Public Procurement Law.

5.1.7. The bidder should submit a list of all the electricity deliveries of this kind for the past three years.

5.1.8. A document issued by the enterprise of the interconnectivity connected Balkan country that will be the source of delivery of the electricity and competent for leveling out the unbalance caused by the interconnectivity system. The document should cite that the enterprise is fully informed of the transaction that is about to take place

and that will perform the system management during the stated period of time, fully realizing the consequences of the above mentioned transaction.

5.1.9. A letter signed by the bidder clearly stating that the Bidder fully recognizes his complete and exclusive responsibility in guaranteeing the delivery of the electricity up to the point of delivery.

5.1.10. A letter signed by the bidder clearly stating that the Bidder will completely undertake all the necessary measures to ensure the transit highway and all the expenses for the transaction of the electricity from the point of origin to the point of delivery, and in any case and under every circumstance the electricity will be delivered (transmitted) free of charge to the point of delivery and the offered price is valid for the electricity delivered to the point of delivery.

5.2. The bids, along with the accompanying documentation should be delivered both in Macedonian and in English language.

5.3. The complete documentation (both required and accompanying) should be an original or a certified exact copy not older than 6 months with the exception of the revision report.

5.4. The bids that will not be delivered on time, as well as the bids that are not in compliance with the requirements of the Open invitation, and the bids not containing all of the documentation required by the Open invitation, will not be taken under consideration.

6. KRITERIA FOR ELECTING THE BEST BIDDER
(in compliance with Article 27 of the Public Procurement Law).

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Price | 50 points, |
| - Terms of delivery | 25 points, |
| - Terms and conditions of payment | 20 points, |
| - Bidders reference list | 5 points. |

The Commission reserves the right, if not satisfied with the offers, not to elect any of the bidders.

Commission for public procurement

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-54/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТУЛИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-54/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: тули за одзид на оцак, киселоотпорни, радијални, квалитет SKOD во се според тендер документација за Подружница РЕК Битола.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ" ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат, соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигањето на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.9. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

2.9.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните три години со количини, датуми и примачи.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки).

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 4.1. Цена | - 50 поени; |
| 4.2. Квалитет | - 20 поени; |
| 4.3. Начин на плаќање | - 20 поени; |
| 4.4. Рок на испорака | - 10 поени. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.03.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простори во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, барањата наведени во тендер документацијата и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик и нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница		
233. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за безбедност на Република Македонија	1	249. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на ЦОП "Универзална сала" - Скопје	5
234. Одлука за помилување на осудени лица ...	1	250. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар "Војдан Чернодрински" - Прилеп	6
235. Уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи	1	251. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје	6
236. Одлука за давање на користење-концесија во траење од 5 (пет) години на рибен фонд од риболовен ревер	1	252. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје	6
237. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Координативно тело за изработка на Оперативна програма за подобрување на соодветната и правичната застапеност на заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија и за имплементација на Програмата	2	253. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје	6
238. Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило	2	254. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје ..	6
239. Решение за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка на утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди	2	255. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на АД "Електростопанство на Македонија" - во државна сопственост - Скопје	7
240. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје	3	256. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје	7
241. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Советот за македонски јазик	3	257. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП "Службен весник на Република Македонија" - Скопје ..	7
242. Решение за именување претседател и членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп во Република Македонија	3	258. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" - Пробиштип	7
243. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот театар - Штип	4	259. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје од редот на вработените	7
244. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Ацо Шопов" - Штип ..	4	260. Список на правни лица кои добиле или ја обновиле дозволата за промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала заклучно со 10.02.2003 година	7
245. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Драги Тозија" - Ресен ..	4	261. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија	8
246. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Народната библиотека "Гоце Делчев" - Штип	4	262. Одлука за ломбарден кредит	8
247. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Домот на културата "Тригор Прличев"-Охрид	5	263. Одлука за измена на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ..	8
248. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Драмскиот театар - Скопје	5	264. Одлука за цените на благородните метали кои важат на 31.12.2002 година	9
		265. Одлука за дополнување на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија ..	9
		266. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка, која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва на банките и штедилниците ..	9
		267. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 140/2002 од 5 февруари 2003 година	9
		268. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 180/2002 од 12 февруари 2003 година	10

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.